



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

91001 Скопје  
фах 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 66802 603-1125

Четврток, 25 април 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 20

ГОД. XXX

Цена на овој број е 16 динари. — Претплатата за 1974 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр 1. Пошта фах 226. — Телефони: централа 650-135; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

279.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за развојните премии и за обезбедување средства за исплата на тие премии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/73), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРЕМИЈА

1. Во Одлуката за условите и за начинот за остварување на развојната премија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/73) во точка 1 став 2 на крајот се додаваат записки и зборовите: „пресметани според квалитетот од прописите за гарантираните, односно минималните откупни цени“.

2. Во точка 3 се додава нов став 2, кој гласи: „Средствата од наплатената премија, издвоени на посебна сметка во смисла на чл. 2 и 3 од Законот организациите на здружениот труд можат да ги користат кога органот надлежен, за работите на земјоделството во републиката, односно автономната покраина на Службата на општественото книговодство ќе ѝ ја достави самоуправната спогодба за користењето, односно за здружувањето на тие средства.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр.213

17 април 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

280.

Врз основа на член 53 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. За увозот на производите наведени во следниот тарифен број односно став на Царинската тарифа, царинските стапки предвидени со Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), се зголемуваат

за 50% така што новата царинска стапка да изнесува:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
28.47/1	Хромати:	
	в) цинктетрахидроксихромат	15
	г) олово	12
	д) цинк	12

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 214

17 април 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

281.

Врз основа на член 37 став 1 и член 37б од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИЕАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

1. Во Одлуката за обврската за прибавување согласност за увоз на одделни стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/68, 54/68, 15/69, 57/70, 24/71, 57/71, 28/72, 18/73 и 53/73) во точка 1 став 1 ред. бр. 57, 98, 105 и 106 се бришат.

2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука се однесува на работите на увозот на стоки што ќе се склучат и ќе ѝ се пријават на банката од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 215

17 април 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

282

Брз основа на член 68 став 3 од Законот за де-визно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СТОКОВНИОТ КОНТИН-ГЕНТ ЗА ЗЛАТО ВО 1974 ГОДИНА

1. Стоковниот контингент до кој корисниците на злато во 1974 година можат да купуваат непреработено злато од производителите во Југославија или во странство, се одредува во количина, и тоа:

— во килограми —

1) за ордени и медали	2
2) за заботехнички цели	1.105
3) за научни потреби	10,2
4) за потребите на индустријата	576,8
5) за потребите на преработката на злато во накит и други предмети од злато	4.825
6) за други потреби и резерви	2.433

Организациите на здружениот труд — произво-дители на злато во Југославија за потребите на пре-работката на злато во своите организации, покрај 1.115 kg од стоквниот контингент одреден во од-редбата под 5 став 1 на оваа точка, можат да ко-ришат уште и 50% од зголемената количина на про-изводството на злато во 1974 година — во однос на производството на злато во 1973 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 216  
17 април 1974 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биедик, с. р.

283.

Брз основа на член 2 од Законот за посебните давачки при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА

1. Во Одлуката за определување на земјоделски-те и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/71), во точка 1 по редниот број 189 се додаваат 57 нови редни броеви, кои гласат:

„Реден број“	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување на стоките
1	2	3
190	02.06/1а	Бекон
191	03.02/2а	Сардели, солени, во саламура сушени или димени

1	2	3
192	04.01/3а, б	Јогурт и млеко кисело
193	04.02/16	Млеко и кајмак, конзервирани, концентрирани или засладени во течна или полуцврста (жит-ка) состојба, друго
194	04.02/26	Млеко и кајмак, конзервирани, концентрирани или засладени во цврста состојба (во блокови, прав итн.), друго
195	07.01/3д-6	Модри патлицани, свежи или разладени
196	07.01/3д-7	Спанаќ, свеж или разладен
197	07.01/3д-8	Боранија, свежа или разладена
198	07.01/3д-9	Грашок, свеж или разладен
199	07.02/3	Пиперки (варени или не), смрз-нати
200	07.05/26	Грашок, друг
201	08.04/2	Грозје, суво
202	08.05/26	Ореви, без лушпа
203	08.07	Овошје со голушки, свежо
204	08.08	Бобичесто овошје, свежо, освен боровница
205	08.09	Друго овошје, свежо
206	08.10/1	Овошје варено, конзервирано со смрзнување, без додаден шеќер
207	08.10/2д	Кајсии и праски, варени или не, конзервирани со смрзнување, без додаден шеќер
208	08.11/3	Кајсии привремено конзервира-ни (со сулфурдиоксид, во сала-мура, во сулфурена вода или во други раствори за конзерви-рање), но непогодни за непо-средна потрошувачка во таква состојба
209	11.02/1а	Прекупа од пченица или на-полица
210	11.02/16-2	Гриз од наполица, друг
211	11.02/3	Зрна од жита излупени, поли-рани, кршени, гмечени (вклучу-вајќи и снежинки); никулци од жита, мелени или не
212	11.05	Брашно, гриз и лушпи од ком-пир
213	11.07	Слад, пржен или не
214	12.01/86	Маслодајна репка
215	12.01/8г-7	Маслодајни семки и плодови, други
216	15.07/3а	Сурово масло од кикиритки
217	15.07/6а-1	Масло од репка, сурово
218	16.01/16	Салама, друга
219	16.01/36	Кланични производи за јадење, други
220	16.02/2а	Паштети од црн цигер
221	16.04/3а	Сардини во буриња, во каци и сл.
222	16.04/36-2 и 3	Сардини, други, во конзерви, нестерилизирани и други
223	16.04/4	Преработки и конзерви од ту-шина
224	16.04/5	Преработки и конзерви од скуши

1	2	3
225	16.04/6в	Филети, други
226	16.04/7б	Рибини пасти, други
227	16.04/8б	Антипасти, други
228	17.04/1	Бонбони
229	17.04/3	Гуми за цваќање, во маса или обликувани
230	18.06	Чоколада и други преработки за храна, што содржат какао
231	19.02	Преработки од брашно, гриз, скроб или екстракт од слад, што се употребуваат за исхрана на деца или за диететски и кулинарски цели, а што содржат по тежина помалку од 50% какао
232	19.07	Леб, бродски бисквити-двопек, и други обични пекарски производи, без додаток на шеќер, мед, јајца, маснотии, сирење или овошје
233	19.08	Слатки, бисквити, кекси и други фини пекарски производи, па и со додаток на какао во која и да било сразмера
234	20.03	Овошје конзервирано со замрзнување, со додавање на шеќер
235	20.06/ од 7 до 14 и 15б	Круши, јаболка, кајсии, праски, сливи, цреши и вишњи, јагоди, мешано овошје и друго овошје приготвено или конзервирано на друг начин, со или без додавање на шеќер или алкохол
236	21.04	Сосови, комбинирани зачински средства
237	22.02	Лимонади, ароматизирани минерални и газирани води и други безалкохолни пијачки, освен сокови од овошје и зеленчук од тар. бр. 20.07
238	22.07	Јаболкова, крушкова, медовина и други превриени пијачки
239	22.09/4, 5, 6, 7, 8	Пелинковец, виски и џин, рум и ликери
240	22.10/1	Вински оцет
241	23.02	Трици и други остатоци од сеење, мелење или други преработки на жито или на мешунести растенија
242	23.03/1	Режанки од шеќерна репа
243	23.07/2б	Храна приготвена за животни, неспомената
244	35.01/1а	Казеин за прехранбената индустрија
245	35.03/2	Желатин
246	35.05/1а	Декстрин“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 217

17 април 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

284.

Врз основа на член 1а став 4 член 37 став 1, член 37б и член 37д став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70, 42/71, 33/72, 53/72, 64/72, 11/73, 17/73, 45/73, 53/73, 56/73, 7/74 и 19/74), во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз кој е составен дел на таа одлука, во колона 4 се вршат следните измени, и тоа:

„Тарифен број	Наименување на стоката	Поранешната категорија за стоките во режим на увозот	Се заменува со категоријата за стоките во режим на увозот	1	2	3	4
				1	2	3	4
01.02	Говеда, живи, вклучувајќи ги биволите:						
	1) Крави:						
	б) други:					ГДК	ЛБ
	2) Буши:						
	2) Бикови:					ГДК	ЛБ
	б) други:						
	2) Буши:					ГДК	ЛБ
	3) Волови:						
	а) буши:					ГДК	ЛБ
01.04	Овци и кози, живи:						
	1) Овци и овни:						
	б) за колење:					ГДК	ЛБ
01.05	Живина, жива (кokoшки, мисирки, гуски, пајки и морки):						
	1) Кokoшки:						
	б) подмладок:						
	1) пилиња:					ГДК	ЛБ
	в) други:					ГДК	ЛБ
	2) Мисирки:						
	в) други:					ГДК	ЛБ
	3) Гуски:						
	в) други:					ГДК	ЛБ
	4) Пајки:						
	в) други:					ГДК	ЛБ
	5) Морки:						
	в) други:					ГДК	ЛБ
	6) Друго:						
	в) друго:					ГДК	ЛБ
02.01	Месо и кланични производи за јадење од животни од тар. бр. 01.01 до 01.04 заклучно, свежи, разладени или смрзнати:						
	2) Месо овчо и козјо:						
	а) јагнешко и јаречко:						
	1) јагнешко, свежо и ладено:					ГДК	РК
	2) јагнешко, смрзнато:					ГДК	РК
	3) јагниња заклани, во кожа:					ГДК	РК

1	2	3	4	1	2	3	4
	б) друго:			в) бакалар		ГДК	ЛБ
	1) овчо, свежо и ладено	ГДК	РК	г) харинги		ГДК	ЛБ
	2) овчо, смрзнато	ГДК	РК	д) други:			
02.02	Заклана живина и други кланични производи од живина за јадење (освен цигерот), свежи, разладени или смрзнати:			1) лосос		ГДК	ЛБ
	3) Мисирки заклани и месо од нив	ГДК	РК	2) друга		ГДК	ЛБ
	4) Гуски заклани и месо од нив:			4) Друго		ГДК	ЛБ
	а) гускини копани и гради	ГДК	РК				
	б) друго	ГДК	РК				
	5) Пајки заклани и месо од нив	ГДК	РК				
	6) Друго:						
	а) морки (бисерки) заклани	ГДК	РК			ГДК	ЛБ
	в) друго	ГДК	РК			ГДК	ЛБ
02.05	Свинска сланина и сало, ослободени од мршаво месо, живинско сало (негопено и непресувано), свежи, разладени, смрзнати, солени, во саламура, сушени или димени:			3) ракови:			
	1) Сланина и свинско сало:			а) речни		ГДК	ЛБ
	а) сланина солена	ГДК	РК	б) морски		ГДК	ЛБ
	б) сланина сушена, димена	ГДК	РК	4) Школки:			
	в) сланина и сало свинско, су- рово	ГДК	РК	а) морски		ГДК	ЛБ
02.06	Месо и кланични производи за јадење од сите видови (освен цигерот од живина) солени, во саламура, сушени или димени:			04.01	Млеко и кајмак, свежи, неконцентрирани или незасладени:		
	1) Бекон, шунка и друго свинско месо:			2) Кајмак и врв од млеко:			
	а) бекон	ГДК	РК	а) кајмак		ГДК	ЛБ
	б) шунка	ГДК	РК	3) Друго:			
	в) друго:			а) јогурт		ГДК	РК
	1) месо свинско во саламура	ГДК	РК	б) млеко кисело		ГДК	РК
	2) пршута	ГДК	РК	в) сурутка		ГДК	ЛБ
	3) сувомесести преработки свински, други	ГДК	РК	г) друго		ГДК	ЛБ
	2) Друго месо:			04.02	Млеко и кајмак, конзервирани, концентрирани или засладени:		
	а) говедско	ГДК	РК	1) Во течна или полуцврста (житка) состојба:			
	б) телешко	ГДК	РК	а) млеко конзервирано, кондензирано		ГДК	РК
	г) живинско	ГДК	РК	б) друго		ГДК	РК
03.01	Риби, свежи (живи или мртви), разладени или смрзнати:			2) Во цврста состојба (во блокови, прав итн.):			
	1) Слатководни риби:			а) млеко полвомасно, во прав и блокови		ГДК	РК
	а) пастрмки	ГДК	ЛБ	б) млеко полумасно, во прав и блокови		ГДК	РК
	б) јагули	ГДК	ЛБ	в) друго		ГДК	РК
	в) крап	ГДК	ЛБ				
	г) други						
	2) други слатководни риби	ГДК	ЛБ				
	2) Морски риби:						
	а) сардели	ГДК	ЛБ				
	б) тунини	ГДК	ЛБ				
	в) бакалар	ГДК	ЛБ				
	г) харинги	ГДК	ЛБ				
	д) други:						
	2) сардини	ГДК	ЛБ				
	3) други	ГДК	ЛБ				
	3) Рибен цигер и икри:						
	а) од слатководни риби	ГДК	ЛБ				
	б) од морски риби	ГДК	ЛБ				
03.02	Риби, сушени, солени или во саламура; риби димени, печени или непечени, пред или во текот на димењето:			04.05	Јајца од птици и жолчки од јајца, свежи, сушени или на друг начин конзервирани, зашекерени или не:		
	2) Морски риби:			1) Јајца во лушпа:			
	а) сардели	ГДК	ЛБ	а) кокошкини, свежи		ГДК	Д
	б) тунини	ГДК	ЛБ	б) кокошкини, конзервирани		ГДК	Д
	2) Морски риби:			2) Јајца без лушпа:			
	а) сардели	ГДК	ЛБ	а) во прав		ГДК	Д
	б) тунини	ГДК	ЛБ	б) смрзнати		ГДК	Д
				в) други:			
				1) за индустриски цели		ГДК	Д
				2) друго		ГДК	ЛБ
				06.93	Цвеќе и пупки од цвеќе, сечени, за букети или за украсни цели, свежи, сушени, бојосани, белени, импрегнирани или на друг начин приготвени:		
				1) Свежо		ГДК	ЛБ
				2) Сушено		ГДК	ЛБ
				3) Друго		ГДК	ЛБ
				07.01	Зеленчук, свеж или разладен:		
				2) Домати		ГДК	Д

1	2	3	4	1	2	3	4
	3) Друго:				2) Круши и дуњи:		
	а) маслинки за понатамошна преработка	ГДК	ЛБ		а) круши	ГДК	ЛБ
	в) лук и кромид:				б) дуњи	ГДК	ЛБ
	1) лук	ГДК	ЛБ	08.07	Овошје со костилка, свежо:		
	2) кромид	ГДК	ЛБ	1)	Сливи	ГДК	ЛБ
	г) печурки	ГДК	ЛБ	2)	Цреши и вишни:		
	д) друго:			а)	цреши	ГДК	ЛБ
	2) пиперки	ГДК	ЛБ	б)	вишни	ГДК	ЛБ
	3) краставици	ГДК	ЛБ	3)	Вишна мараска	ГДК	ЛБ
	4) зелка и кел	ГДК	ЛБ	4)	Кајсии	ГДК	ЛБ
	5) карфиол	ГДК	ЛБ	5)	Праски	ГДК	ЛБ
	6) патлиџан, модар	ГДК	ЛБ	6)	Друго	ГДК	ЛБ
	7) спанаќ	ГДК	ЛБ	08.08	Бобичесто овошје, свежо:		
	8) боранија	ГДК	ЛБ	1)	Јаготки	ГДК	ЛБ
	9) грашок	ГДК	ЛБ	2)	Малинки	ГДК	ЛБ
	10) трупка, рен, целер, морков и друг зеленчук	ГДК	ЛБ	3)	Капинки	ГДК	ЛБ
07.02	Зеленчук (варен или не), смрзнат:			4)	Друго:		
	1) Грашок	ГДК	ЛБ	а)	боровница	ГДК	ЛБ
	2) Боранија	ГДК	ЛБ	б)	рибизла	ГДК	ЛБ
	3) Пиперка	ГДК	ЛБ	в)	друго	ГДК	ЛБ
	4) Друго	ГДК	ЛБ	08.09	Друго овошје, свежо:		
07.03	Зеленчук, привремено конзервиран во саламура, во сулфурнирана вода или во други раствори за конзервирање, но кој не е специјално приготвен за непосредна потрошувачка:			1)	Лубеници	ГДК	ЛБ
	1) Маслинки:			2)	Дињи	ГДК	ЛБ
	а) во саламура	ГДК	ЛБ	3)	Плод од шипинки	ГДК	ЛБ
	б) друго	ГДК	ЛБ	4)	Друго	ГДК	ЛБ
	3) Друго:			08.10	Овошје (варено или не), конзервирано со смрзнување, без додаден шеќер:		
	а) во саламура	ГДК	ЛБ	1)	варено	ГДК	ЛБ
	б) друго	ГДК	ЛБ	2)	неварено:		
07.04	Зеленчук, сув, дехидриран или евапорирани, цел, сечен во парчиња или режанки, кршен или во прав, но понатаму неприготвен:			а)	агруми	ГДК	ЛБ
	4) Печурки	ГДК	ЛБ	б)	банани	ГДК	ЛБ
07.05	Мешунест зеленчук во зрно, сув, излупен или не, кршен или не:			в)	ананас	ГДК	ЛБ
	1) Грав:			г)	кокосов орех	ГДК	ЛБ
	б) друг	ГДК	ЛБ	д)	кајсии и праски	ГДК	ЛБ
	2) Грашок:			е)	друго:		
	б) друг	ГДК	ЛБ	1)	јаготки смрзнати	ГДК	ЛБ
08.04	Грозје, свежо или суво:			2)	малинки смрзнати	ГДК	ЛБ
	1) Свежо	ГДК	Д	3)	капинки смрзнати	ГДК	ЛБ
	2) Суво	ГДК	ЛБ	4)	вишни смрзнати	ГДК	ЛБ
08.05	Овошје во лушпа, освен овошјето од тар. бр. 08.01, свежо или суво, излупено или не:			5)	вишни мараска смрзнати	ГДК	ЛБ
	1) Бадеми:			6)	друго	ГДК	ЛБ
	а) во лушпа	ГДК	ЛБ	08.11	Овошје привремено конзервирано (со сулфурдиоксид, во саламура, во сулфурнирана вода или во други раствори за конзервирање), но неподобно за непосредна потрошувачка во таква состојба:		
	б) без лушпа	ГДК	ЛБ	1)	Сливи	ГДК	ЛБ
	2) Орехи:			2)	Јаболка	ГДК	ЛБ
	а) во лушпа	ГДК	ЛБ	3)	Кајсии	ГДК	ЛБ
	б) без лушпа	ГДК	ЛБ	5)	Ананас	ГДК	ЛБ
	3) Лешници:			6)	Кокосов орех	ГДК	ЛБ
	а) во лушпа	ГДК	ЛБ	7)	Друго:		
	б) без лушпа	ГДК	ЛБ	а)	капинки	ГДК	ЛБ
	4) Костени (марони)	ГДК	ЛБ	б)	цреши	ГДК	ЛБ
08.06	Јаболка, круши и дуњи, свежи:			в)	јаготки	ГДК	ЛБ
	1) Јаболка:			г)	малинки	ГДК	ЛБ
	а) трпезни	ГДК	Д	д)	вишни	ГДК	ЛБ
	б) за индустриска преработка	ГДК	ЛБ	е)	шипинки	ГДК	ЛБ
					е) праски	ГДК	ЛБ

1	2	3	4	1	2	3	4
	ж) дуњи	ГДК	ЛБ	11.04	Брашно од овошје од кој и да е тарифен број од главата 8:		
	з) вишни мараска	ГДК	ЛБ	2)	Друго	ГДК	ЛБ
	с) боровница	ГДК	ЛБ	11.07	Слад, пржен или не:		
	и) друго	ГДК	ЛБ	1)	Пржен	ГДК	ДЛ
08.12	Овошје сушено, освен овошјето од тар. бр. 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05:			2)	Друг	ГДК	ДЛ
	1) Сливи:			11.08	Скробови; инулин:		
	а) стивирани	ГДК	ЛБ	1)	Скробови:		
	б) нестивирани	ГДК	ЛБ	а)	од пченица	ГДК	ЛБ
	в) прунели	ГДК	ЛБ	б)	од пченка	ГДК	РК
09.04	Црн пипер; пименти од видовите <i>capsicum</i> или пимента:			в)	од ориз	ГДК	ЛБ
	1) Црн пипер:			д)	други:		
	б) во прав, црн	ГДК	ЛБ	1)	скроб од други жита	ГДК	ЛБ
	г) во прав, бел	ГДК	ЛБ	2)	скроб од други видови	ГДК	ЛБ
	3) Пиперки мелени:			2)	Инулин	ГДК	ЛБ
	а) мелени	ГДК	ЛБ	11.09	Глутен од пченица, исушен или не	ГДК	ЛБ
	б) толчени	ГДК	ЛБ	12.01	Маслодајни семиња и плодови, цели или кршени:		
10.05	Пченка:			4)	Соја	ГДК	ЛБ
	4) Друга:			8)	Друго:		
	г) во кочани, зелена	ГДК	ЛБ	а)	сончоглед	ГДК	ЛБ
10.07	Елда, просо, канаринско семе (за птици) и сорго во зрно; други жита:			б)	маслодајна репка	ГДК	ЛБ
	1) Елда	ГДК	ЛБ	г)	друго:		
				7)	маслени семиња и плодови други	ГДК	ЛБ
11.01	Брашно од жита:			12.02	Брашно или гриз од маслодајни семиња или маслодајни плодови, што не е ослободено од масло, (освен брашното од синап):		
	2) Друго:			1)	Од арахид	ГДК	ЛБ
	а) од рж	ГДК	ЛБ	2)	Од копра	ГДК	ЛБ
	б) од пченка	ГДК	ЛБ	3)	Од палмини костилки	ГДК	ЛБ
11.02	Прекрупа и гриз од жита; зрна од жита обработени на друг начин (на пример: валани, во лушпички, полирани, перлирани или гмечени, но понатаму неприготвени), освен оризот излупен, глазиран, полиран или кршен, никулци од жита цели, валани, во лушпички или мелени:			4)	Од соја	ГДК	ЛБ
	1) Прекрупа и гриз од пченица или од наполица:			5)	Од ленено семе	ГДК	ЛБ
	а) прекрупа:			8)	Од сончоглед	ГДК	ЛБ
	1) пченична	ГДК	ЛБ	11)	Од маслодајна репка	ГДК	ЛБ
	2) друго	ГДК	ЛБ	12)	Од тиквини костилки	ГДК	ЛБ
	б) гриз:			14)	Од други маслодајни семиња и плодови	ГДК	ЛБ
	1) пченичен	ГДК	ЛБ	12.04	Шеќерна репа, цела или во режанки, свежа, сушена или во прав, шеќерна трска:		
	2) друг	ГДК	ЛБ	1)	Шеќерна репа	ГДК	ЛБ
	2) Прекрупа и гриз (освен од пченица или наполица):			2)	Шеќерна трска	ГДК	ЛБ
	б) гриз:			12.08	Рокчиња свежи или сушени, гмечени или не или мелени, но понатаму неприготвени; костилки од овошје и други растителни производи што главно се употребуваат за човечка исхрана, што не спаѓаат во ниеден друг тарифен број:		
	1) од пченка	ГДК	ЛБ	1)	Рокчиња:		
				а)	рокчиња (рогачи)	ГДК	ЛБ
	3) Зрна од жита, излупени, полирани, кршени, гмечени (вклучувајќи и снежинки); никулци од жита мелени или не:			12.09	Слама и плева од жита, сурови или издробени но на друг начин неприготвени:		
	а) зрна од жита, излупени:			2)	Слама сечена или пресувана	ГДК	ЛБ
	1) гершла (јачмен)	ГДК	ЛБ	12.10	Добиточна репа, бела репа, корнење за добиточна храна; сено, луцерка, граорица, детелина, добиточна зел-		
	2) друго	ГДК	ЛБ				
	б) снежинки:						
	1) од овес (зоб)	ГДК	ЛБ				
	2) друго	ГДК	ЛБ				
	в) друго	ГДК	ЛБ				

1	2	3	4	1	2	3	4
	ка, волчи боб и слични производи за исхрана на добиток:			16.01	Колбаси и слично од месо, од други кланични производи за јадење, или од животинска крв:		
	1) Добиточна репа	ГДК	ЛБ		1) Салама:		
	2) Сено:				а) зимска	ГДК	РК
	а) свежо или суво непресувано	ГДК	ЛБ		б) друга	ГДК	РК
	б) сечено или пресувано	ГДК	ЛБ		2) Колбаси:		
	3) Друго:				а) во конзерви	ГДК	РК
	а) луцерка и детелина, свежа или сува, непресувана	ГДК	ЛБ		б) други	ГДК	РК
	б) луцерка и детелина, сечена или пресувана	ГДК	ЛБ		3) Друго:		
	в) граорица	ГДК	ЛБ		а) мортадела	ГДК	РК
	г) лупина	ГДК	ЛБ		б) друго	ГДК	РК
	д) добиточна храна зелена или сува, друга	ГДК	ЛБ	16.02	Други преработки и конзерви од месо или од други кланични производи за јадење:		
15.03	Стеарин од свинско сало и од сланина, олеостеарин и стеарин од лој, масло од сало и од сланина и масло од лој и од други животински масти, неемулгирани, немешани, ниту на кој и да било начин преработени:				1) Конзерви од месо:		
	1) Стеарин од сало, од сланина или од лој	ГДК	ЛБ		а) говедски	ГДК	РК
	2) Олеостеарин	ГДК	ЛБ		б) свински	ГДК	РК
	3) Масла од сало, од сланина, од лој и од други животински масти	ГДК	ЛБ		в) живински	ГДК	РК
	4) Друго	ГДК	ЛБ		г) со зеленчук	ГДК	РК
15.07	Растителни масла, течни и цврсти, сурови, пречистени или рафинирани:				д) други:		
	1) Соино:				1) овчи и козји	ГДК	РК
	а) сурово	ГДК	ЛБ		3) од дивеч	ГДК	РК
	б) рафинирано	ГДК	Д		4) друго	ГДК	РК
	2) Памуково:				2) Паштети:		
	а) сурово	ГДК	ЛБ		а) од црн цигер	ГДК	РК
	б) рафинирано	ГДК	Д		б) други	ГДК	РК
	3) Од кикиритки:				3) Дробови во конзерви	ГДК	РК
	а) сурово	ГДК	ЛБ		4) Друго	ГДК	РК
	б) рафинирано	ГДК	Д	16.03	Екстракти и сокови од месо; екстракти од риби:		
	4) Маслиново:				2) Екстракти од риби	ГДК	ЛБ
	а) сурово	ГДК	ЛБ	16.04	Преработки и конзерви од риби, вклучувајќи го и кавијарот и неговите замени:		
	б) рафинирано	ГДК	Д		1) Кавијар и негови замени:		
	5) Сончогледово:				а) кавијар	ГДК	ЛБ
	а) сурово	ГДК	ЛБ		б) друго	ГДК	ЛБ
	б) рафинирано	ГДК	Д		2) Харинги:		
	6) Масло од маслодајна репка и масло од синап:				а) конзерви, стерилизирани	ГДК	ЛБ
	а) сурово:				б) конзерви, нестерилизирани	ГДК	ЛБ
	1) масло од репка	ГДК	ЛБ		в) друго	ГДК	ЛБ
	б) рафинирано:				3) Сардини:		
	1) масло од репка	ГДК	Д		а) во буриња, во каци и сл.	ГДК	РК
	8) Палмово:				б) друго:		
	а) сурово	ГДК	ЛБ		1) во конзерви, стерилизирани	ГДК	РК
	б) рафинирано	ГДК	ЛБ		2) во конзерви, нестерилизирани	ГДК	РК
	9) Кокосово:				3) дрго	ГДК	РК
	а) сурово	ГДК	ЛБ		4) Тунина:		
	б) рафинирано	ГДК	ЛБ		а) конзерви, стерилизирани	ГДК	РК
	10) Од палмова јатка (костилка):				б) конзерви, нестерилизирани	ГДК	РК
	а) сурово	ГДК	ЛБ		в) друго	ГДК	РК
	б) рафинирано	ГДК	ЛБ		5) Скуши:		
15.13	Маргарин, вештачки масти за јадење и други масти приготвени за јадење:				а) конзерви, стерилизирани	ГДК	РК
	2) Друго	ГДК	РК		б) конзерви, нестерилизирани, солени	ГДК	РК
					в) други	ГДК	РК

1	2	3	4	1	2	3	4
7)	Рибини пасти:			19.02	Преработки од брашно, од гриз, од скроб или од екстракт од слад, што се употребуваат за исхрана на деца или за диететски или кулинарски цели, а што содржат по тежина помалку од 50% какао:		
	а) рибини паштети во конзерви	ГДК	РК				
	б) друго	ГДК	РК				
8)	Антипасти:			1)	За исхрана на деца и за диететска исхрана:		
	а) конзерви со овошје и со зеленчук и со разни сосови (антипасти)	ГДК	РК	а)	без какао:		
	б) друго	ГДК	РК	1)	за детска исхрана	ГДК	ЛБ
9)	Друго:			2)	друго	ГДК	ЛБ
	а) конзерви рибини, други, стерилизирани (brislings, sparts и др.)	ГДК	РК	б)	со какао:		
	б) рибини конзерви, нестерилизирани, други	ГДК	РК	1)	преработки од млеко со сладен екстракт и со какао	ГДК	ЛБ
	в) рибини преработки, други	ГДК	РК	2)	за детска исхрана	ГДК	ЛБ
16.05	Черупкари и мекотелци, приготвени или конзервирани:			3)	друго	ГДК	ЛБ
1)	Черупкари:			2)	Друго:		
	б) ракови	ГДК	ЛБ	а)	без какао	ГДК	ЛБ
	в) черупкари други	ГДК	ЛБ	б)	со какао:		
2)	Мекотелци	ГДК	ЛБ	1)	преработки од млеко со сладен екстракт и со какао	ГДК	ЛБ
3)	Школки	ГДК	ЛБ	2)	друго	ГДК	ЛБ
17.02	Други шеќери; шеќерни сирупи; вештачки мед измешан или не со природен мед; шеќери карамелизирани:			19.03	Теста за храна (макарони, шпaгeти и слични производи)	ГДК	ДЛ
9)	Шеќер карамелизиран	ГДК	ЛБ	19.05	Приготвена храна добиена со пукање или пржење на жита или на производи од жита (дуван ориз, снежинки од жита и слични производи)	ГДК	ЛБ
17.03	Меласа, па и со отстранета боја:			19.06	Обланди, капсули за фармацевтски потреби, обланди за печатење, листови од оризово брашно и слични производи	ГДК	ЛБ
2)	Јастива	ГДК	ЛБ	19.07	Леб, бродски бисквити, дволек и други обични пекарски производи без додаток на шеќер, на мед, на јајца, на маснотии, на сирења или на овошје	ГДК	ЛБ
17.04	Производи од шеќер, без какао:			19.08	Слатки, бисквити, кекси и други фини пекарски производи, па и со додаток на какао во кој и да било сразмер:		
1)	Бонбони	ГДК	Д	1)	Слатки	ГДК	ЛБ
2)	Екстракти од слатко дрво	ГДК	ЛБ	2)	Бисквити	ГДК	ЛБ
3)	Гуми за цваќање, во маса или обликувани	ГДК	Д	3)	Друго	ГДК	ЛБ
4)	Друго	ГДК	ЛБ	20.01	Зеленчук и овошје приготвено или конзервирано во оцет или во оцетна киселина, со или без шеќер, па и со додаток на соли, зачини или синап:		
17.05	Шеќери, сирупи и меласи, ароматизирани или бојосани, освен овошните сокови што содржат шеќер додаден во која и да било сразмера:			1)	Во херметички затворени садови до 10 kg нето:		
2)	Меласа ароматизирана или бојосана	ГДК	ЛБ	а)	краставици кисели	ГДК	РК
3)	Ванила-шеќер и ванилин-шеќер	ГДК	ЛБ	б)	пиперки кисели	ГДК	РК
4)	Друго	ГДК	ЛБ	в)	друго	ГДК	РК
18.02	Лушпи, ципи, кори и отпадоци од какао:			2)	Друго	ГДК	РК
1)	Какао-погачи	ГДК	ЛБ	20.02	Зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин, освен со оцет или со оцетна киселина:		
18.06	Чоколада и други преработки за храна, што содржат какао:			1)	Маслинки за јадење	ГДК	РК
1)	Чоколада:			2)	Домати	ГДК	РК
	а) полутечна, за прелив (какао-концентрат)	ГДК	Д				
	б) полнета	ГДК	Д				
	в) чоколадна маса и други изработки од чоколада, неполнети	ГДК	Д				
	г) друга	ГДК	Д				
2)	Друго:						
	б) друго	ГДК	Д				
19.01	Екстракт од слад	ГДК	ЛБ				



1	2	3	4	1	2	3	4
	3) Печурки:			21.07	Прехранбени производи, неспоменати ниту опфатени на друго место:		
	а) во солена вода	ГДК	РК		5) Какао вештачко	ГДК	ЛБ
	б) во конзерви	ГДК	РК		10) Друго	ГДК	ЛБ
	4) Шпаргли	ГДК	РК				
	5) Друго:			22.01	Води, минерални води, гасирани води, мраз и снег:		
	а) зелка кисела	ГДК	РК		1) Минерални води:		
20.03	Овошје конзервирано со замрзнување, со додаток на шеќер:				а) природни	ГДК	ЛБ
	1) Јаготки	ГДК	РК		б) вештачки	ГДК	ЛБ
	2) Малинки	ГДК	РК	22.02	Лимонади, ароматизирани минерални и гасирани води и други безалкохолни пијачки, освен соковите од овошје и зеленчук од тар. бр. 20.07:		
	3) Капинки	ГДК	РК		1) Лимонада и оранжада	ГДК	ЛБ
	4) Вишни	ГДК	РК		2) безалкохолни пијачки, други	ГДК	ЛБ
	5) Вишни мараска	ГДК	РК	22.03	Пиво:		
	6) Овошје друго	ГДК	РК		1) Во шишиња и лименки	ГДК	ДЛ
20.04	Овошје, кори од овошје и делови на растенија, конзервирани со шеќер (исцедени, прелиени, кандирани):				2) Друго:		
	1) Овошје глазирано, кандирано	ГДК	РК		а) во буриња и цистерни	ГДК	ДЛ
	2) Кори овошни, растенија и делови од растенија, глазирани или кандирани	ГДК	РК		б) друго	ГДК	ДЛ
20.05	Џемови, овошни желеа, мармелади, овошни пиреа и овошни паста, добиени со варење со додаток на шеќер или не:			22.06	Вермут и други вина од свежо грозје, со додадени ароматични екстракти:		
	1) Со додаток на шеќер:				1) Вермут и други ароматични вина во шишиња:		
	а) пекмез од сливи	ГДК	РК		б) вина ароматизирани други (аперитив и слично)	ГДК	ЛБ
	б) пекмез од друго овошје	ГДК	РК		2) Вермут и други ароматични вина во буриња и цистерни:		
	в) мармелада од сливи	ГДК	РК		б) вина ароматизирани други (аперитив и сл.)	ГДК	ЛБ
	г) мармелад од друго овошје	ГДК	РК	22.07	Јаболкова, крушкова, медовина и други превриени пијачки:		
	д) џемови	ГДК	РК		1) Јаболкова	ГДК	ЛБ
	е) слатко од овошје	ГДК	РК		2) Крушкова	ГДК	ЛБ
	ж) желеа овошни	ГДК	РК		3) Медовина	ГДК	ЛБ
	з) друго	ГДК	РК		4) Друго:		
	2) Без додаток на шеќер	ГДК	РК		а) вино од вишни мараска (превриено)	ГДК	ЛБ
20.06	Овошје приготвено или конзервирано на друг начин, со или без додаток на шеќер или на алкохол:				б) пијачки превриени други	ГДК	ЛБ
	3) Морски лешник	ГДК	ЛБ	22.09	Шпиритуси (освен оние од тар. бр. 22.08); ликери и други алкохолни пијачки; сложени алкохолни пре-работки (т. н. концентрирани екстракти) за производство на пијачки:		
	4) Бадем:				1) Етил-алкохол	ГДК	ЛБ
	б) друго	ГДК	ЛБ		2) Сливовица	ГДК	ЛБ
	7) Круши	ГДК	РК		3) Ракија друга:		
	8) Јаболка	ГДК	РК		б) араќ	ГДК	ЛБ
	9) Кајсији	ГДК	РК		в) друго	ГДК	ЛБ
	10) Праски	ГДК	РК		4) Пелинковец	ГДК	ЛБ
	11) Сливи	ГДК	РК		5) Виски и џин	ГДК	ЛБ
	12) Цреши и вишни	ГДК	РК		7) Рум	ГДК	ЛБ
	13) Јаготки	ГДК	РК		8) Ликери	ГДК	ЛБ
	14) Мешано овошје	ГДК	РК		9) Концентрирани екстракти и есенции за приготвување алкохолни пијачки:		
	15) Друго:				б) друго	ГДК	ЛБ
	а) компоти	ГДК	РК		10) Друго	ГДК	ЛБ
	б) друго	ГДК	РК	22.10	Оцет за јадење и негови замени:		
21.02	Екстракти, есенции или концентрати од кафе, од чај или од мате-чај; производи врз база на овие екстракти, есенции или концентрати:				1) Вински	ГДК	ЛБ
	1) Екстракти или есенции од кафе; производи врз база на овие екстракти или есенции	ГДК	РК		2) Друго	ГДК	ЛБ
	2) Друго:						
	б) концентрат од кафе	ГДК	РК				
	в) друго	ГДК	РК				

1	2	3	4	1	2	3	4
23.02	Трици и други остатоци од сеене, од мелене или од друга преработка на жита или на мешунести растенија:			24.02	Тутун преработен: екстракти или сокови од тутун:		
	1) Од жито:				1) Пури (со отсечени врвови или не)	ГДК	Д
	а) пченица:				2) Цигари	ГДК	Д
	1) трици	ГДК	ЛБ		3) Друго:		
	2) друго	ГДК	ЛБ		а) тутун за цигари	ГДК	Д
	б) рж:				б) тутун за луле	ГДК	Д
	1) трици	ГДК	ЛБ	28.21	Оксиди и хидроксици на хром:		
	2) друго	ГДК	ЛБ		1) Оксиди:		
	в) јачмен:				а) хром триоксид	ГДК	ЛБ
	1) трици	ГДК	ЛБ	28.30	Хлориди и оксихлориди:		
	2) друго	ГДК	ЛБ		1) Хлориди на:		
	г) овес:				г) железо	ГДК	ЛБ
	1) трици	ГДК	ЛБ	28.40	Фосфити, хипофосфити и фосфати:		
	2) друго	ГДК	ЛБ		3) Фосфати на:		
	д) пченка:				г) калциум:		
	1) трици	ГДК	ЛБ		2) друго	ГДК	ЛБ
	2) друго	ГДК	ЛБ		д) други	ГДК	ЛБ
	е) други жита:			28.47	Соли на метални киселини (на пример: хромати, перманганати, станати итн.):		
	1) трици	ГДК	ЛБ		1) Хромати на:		
	2) друго	ГДК	ЛБ		в) цинктетрахидроксихромат	ГДК	ЛБ
	2) Од мешунести растенија	ГДК	ЛБ		г) олово	ГДК	ЛБ
	3) Друго	ГДК	ЛБ		д) цинк	ГДК	ЛБ
23.03	Резанки од шеќерна репа, отпадоци од шеќерна трска и други отпадоци при производството на шеќер; комина од пиварници и дестилерии; остатоци при производство на скроб или слични остатоци:			28.49	Благородни метали во колоидна состојба; амалгами на благородни метали; соли и други органски или неоргански соединенија на благородни метали, вклучувајќи и албуминати, протеинати, танати и слични соединенија, хемиски определени или не:		
	1) Резанки од шеќерна репа	ГДК	ЛБ		3) Соли и други органски и неоргански соединенија на благородни метали:		
	2) Отпадоци од шеќерна трска	ГДК	ЛБ		а) сребро нитрат	ГДК	ЛБ
	3) Отпадоци од преработка на скроб	ГДК	ЛБ		б) друго:		
	4) Друго:				2) друго	ГДК	ЛБ
	б) отпадоци од пиварски јачмен и од дестилација	ГДК	ЛБ	30.05	Други фармацевтски стоки:		
	в) отпадоци од пченковни никулци	ГДК	ЛБ		б) Торби и кутии за прва помош	ГДК	ЛБ
	д) друго	ГДК	ЛБ	32.09	Фирнис и лакови; водени бои; приготвени водени пигменти што се употребуваат за довршување на кожа; бои и емајли; пигменти во ленено масло, во вајт-шпирит, во шпиритус од терпентин, во фирнис или во други разредувачи за бои или за емајли; фолии за печат; бои и други материји за бојосување; во форми или во пакувања за продажба на мало:		
23.05	Талог од вино; вински камен (стреш), сурови:				5) Бои во облици или пакувања за продажба на мало:		
	2) Вински камен	ГДК	ЛБ		а) за домаќинство	ГДК	ЛБ
23.06	Производи од растително потекло што се употребуваат за исхрана на животни, не наведени ниту опфатени во некоја друга одредба од оваа тарифа:				в) други	ГДК	ЛБ
	1) Пченковина и кочанки	ГДК	ЛБ	35.01	Казеин, казеинати; и други казеински деривати; лепидо од казеини;		
	2) Желад	ГДК	ЛБ		1) Казеин		
23.07	Засладена добиточна храна; други преработки што се употребуваат за храна на животни:				а) за прехранбената индустрија	ГДК	ЛБ
	1) Витаминизирана добиточна храна	ГДК	ЛБ		б) за производство на вештачки влакна	ГДК	ЛБ
	2) Друго:				в) други	ГДК	ЛБ
	а) добиточна храна приготвена со меласа (трици, маслени погачи со додаток на меласа), печено коминье од меласа	ГДК	ЛБ				
	б) храна приготвена за животни; неспомената	ГДК	ЛБ				
	д) друго	ГДК	ЛБ				

1	2	3	4	1	2	3	4
	2) Лепило од казеин	ГДК	ЛБ		в) силикатни лепила	ГДК	ЛБ
	3) Друго:				г) целулозни лепила, лепила од уреа, винилни лепила и други лепила од вештачки смоли	ГДК	ЛБ
	а) казеинати	ГДК	ЛБ		д) друго	ГДК	ЛБ
	б) други деривати на казеин	ГДК	ЛБ				
35.02	Албумини, албуминати и други албумински деривати:			36.08	Други запаливи препарати и производи:		
	1) Албумин:				1) Горива цврсти или во паста, врз база на алкохол (цврстат алкохол и слични производи)	ГДК	ЛБ
	а) негоден или направен негоден за човечка исхрана	ГДК	ЛБ		2) Металдехид („мета“) и други слични горива во таблети, во стапчиња и во слични облици	ГДК	ЛБ
	б) други:				3) Течни горива за запалки, во завон до 300 cm <sup>3</sup>	ГДК	ЛБ
	1) свеж или конзервиран, освен сушен	ГДК	ЛБ				
	2) сушен	ГДК	ЛБ				
	3) друг	ГДК	ЛБ				
	2) Албуминати и други деривати на албумини	ГДК	ЛБ	37.02	Филмови во ленти-ролни, осетливи на светлина, неекспонирани, дупчени или не:		
35.03	Желатин (вклучуваќи го и оној во листови сечени во квадратна или правоаголна форма, обработен или необработен по површина, бојосан или не) и негови деривати; лепило од коски, кожа, живци, жили и од слични производи и лепило од риби; лепило од рибини меури:				1) Филмови во ленти-ролни:		
	1) Туткал кожен или коскен	ГДК	ЛБ		а) до заклучно 8 mm широчина:		
	2) Желатин	ГДК	ЛБ		1) црно-бели:		
	3) Друго	ГДК	ЛБ		а) за фотографија	ГДК	ЛБ
					2) колор:		
					а) за фотографија	ГДК	ЛБ
35.04	Пептони и други протеински материји и нивни деривати; кожен прав, хромиран или не:				б) над 8 mm до 35 mm широчина:		
	1) Пептон за медицински цели	ГДК	ЛБ		1) црно-бели:		
	2) Друго:				а) за фотографија	ГДК	ЛБ
	а) пептони, протеини и деривати	ГДК	ЛБ		2) колор:		
	б) кожен прав, хромиран или не	ГДК	ЛБ		а) за фотографија	ГДК	ЛБ
	в) глобулин и хемоглобин (освен приготвен за лек)	ГДК	ЛБ		в) над 35 mm широчина:		
					1) црно-бели:		
					а) за фотографија	ГДК	ЛБ
					2) колор:		
					а) за фотографија	ГДК	ЛБ
35.05	Декстрин и декстрински лепила; растворливи или пржени скробови; скробни лепила:				2) Двојно (обострано) емулгирани филмови:		
	1) Декстрин и декстрински лепила:				а) рендген-филмови:		
	а) декстрин	ГДК	ЛБ		1) неприготвени за продажба	ГДК	ЛБ
	б) лепила од декстрин (над 1 kg пакуван)	ГДК	ЛБ		2) други	ГДК	ЛБ
	2) Скробни лепила	ГДК	ЛБ		в) Друго:	ГДК	ЛБ
	3) Друго	ГДК	ЛБ		3) Друго:		
					б) друго	ГДК	ЛБ
35.06	Приготвени лепила на друго место неспоменати ниту опфатени; производи од сите видови годни за лепење, приготвени за продажба на мало како лепила во обвивки во нето тежина од 1 kg заклучно:			37.03	Хартија, картон и ткаенини осетливи на светлина, неекспонирани, или експонирани но неразвиени:		
	2) Производи од сите видови за лепење пригодени за продажба на мало, како и лепила во завон рамно или под еден kg нето:				1) Фотографска хартија црно-бела	РК	ЛБ
	а) рибно лепило; икhtiocol цврст	ГДК	ЛБ	37.04	Плочы и филмови осетливи на светлина, експонирани, неразвиени, негатив или позитив:		
	б) лепило од коски, од кожа, од живци, од жили или од други слични животински материји	ГДК	ЛБ		1) Кинематографски филмови:		
					а) негатив:		
					1) дупчени филмови долж 30 метра или помалку:		
					а) фотографски филмови или плочи	ГДК	ЛБ
					2) дупчени филмови над 30 метра должина:		
					а) фотографски филмови или плочи	ГДК	ЛБ

1	2	3	4	1	2	3	4
	б) позитив:			38.19	Хемиски производи и препарати на хемиската и на сродните индустрии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешаници на природни производи), неспоменати ниту опфатени на друго место; отпадочни производи на хемиската и на сродните индустрии, неспоменати ниту опфатени на друго место:		
	1) дупчени филмови долги 30 метра или помалку:						
	а) фотографски филмови или плочи	ГДК	ЛБ				
	2) дупчени филмови над 30 метра должина:						
	а) фотографски филмови или плочи	ГДК	ЛБ				
	2) Други:			1) Производи и препарати, освен оние од точката 2 на овој тарифен број:			
	а) фотографски филмови или плочи	ГДК	ЛБ	б) средства против замаглување стакла за очила, стакло за прозорци и друго	ГДК	ЛБ	
37.05	Плочи, недупчени и дупчени филмови (освен кинематографските филмови), експонирани и развиени, негатив или позитив:			в) друго:			
	1) Микрофилмови:			12) антифриз-средство против смрзнување на вода	ГДК	ЛБ	
	б) други	ГДК	ЛБ				
	2) Плочи и листови:			39.04	Зацврзнати белтоци (на пример, зацврснат казеин, зацврснат желатин):		
	б) друго	ГДК	ЛБ	2) Желатин	ГДК	ЛБ	
	3) Друго:			39.07	Изработки од материјалите од тар. бр. 39.01 до заклучно 39.06:		
	б) друго	ГДК	ЛБ	2) Плексиглас-табли за кошарка	ГДК	ЛБ	
37.06	Кинематографски филмови, експонирани или развиени, што содржат само регистриран звук, негатив или позитив	ГДК	ЛБ	4) Завеси и слични производи	ГДК	ЛБ	
				5) Резервоари, буриња, кутии и слично за сместување и транспорт на стоки	ГДК	ЛБ	
37.07	Други кинематографски филмови, експонирани и развиени, со снимен или неснимен звук, негатив или позитив:			10) Црева (рабни)	ГДК	ЛБ	
	1) Негатив:			11) Облека	ГДК	ЛБ	
	а) кинематографски играни	ГДК	ЛБ	40.14	Други изработки од несјакнат (мек) вулканизиран каучук:		
	б) документарни и научни	ГДК	ЛБ	3) Душци за надувување	ГДК	ЛБ	
	в) краткометражни	ГДК	ЛБ	42.06	Предмети од црева (освен од свилен катгут), од мочни меури или од жили:		
	г) рекламни и други	ГДК	ЛБ	1) Жици од црева:			
	2) Позитив:			б) за спортски реквизити	ГДК	ЛБ	
	а) кинематографски, играни	ГДК	ЛБ	в) друго	ГДК	ЛБ	
	б) документарни и научни	ГДК	ЛБ	2) Друго:			
	в) краткометражни	ГДК	ЛБ	а) изработки од црева, други	ГДК	ЛБ	
	г) рекламни и други	ГДК	ЛБ	б) друго	ГДК	ЛБ	
38.08	Колофониум и смолни киселини и нивни деривати, освен смолните естри од тар. бр. 39.05; смолните есенции и смолните масла:			46.01	Преплети и слични изработки од материјали за плетење, за сите потреби, во ленти составени или не:		
	2) Есенции и смолни масла:			1) Од пластични материјали	ГДК	ЛБ	
	а) масла смолни	ГДК	ЛБ	46.02	Материјали за плетење соединети заедно во паралелни стракови или ткаени, во вид на листови, вклучувајќи и простирки, подметки и застирки; оплети од слама за шипања:		
	б) друго	ГДК	ЛБ	1) Од пластични материји	ГДК	ЛБ	
	4) Друго:			2) Од граке	ГДК	ЛБ	
	а) смолни киселини и масла	ГДК	ЛБ	3) Од слама	ГДК	ЛБ	
	б) друго	ГДК	ЛБ	4) Друго	ГДК	ЛБ	
38.11	Средства за дезинфекција, за уништување инсекти (инсектициди), фунгициди, хербициди (средства за уништување плевели), средства за уништување паразити, отрови за стаорци и слични производи изработени во облици или пакувања за продажба на мало или како препарати или артикли (на пр. сулфурирани ленти, фитили и свеќи, хартија за отепување муви):			43.03	Кошничарски плетарски и други изработки од материјали за плетење изработени директно во форми; изработки од стоки од тар. бр. 46.01 или 46.02; изработки од луфа:		
	3) Друго:			1) Од пластични материји	ГДК	ЛБ	
	а) соли за импрегнација на дрво, приготвени врз база на арсенова киселина и соединенија на хром	ГДК	ЛБ	2) Од граке	ГДК	ЛБ	
				3) Од слама	ГДК	ЛБ	
				4) Друго	ГДК	ЛБ	
				1) Од пластични материји	ГДК	ЛБ	
				а) кошници и куфери плетени	ГДК	ЛБ	
				б) плетарски изработки други	ГДК	ЛБ	

1	2	3	4	1	2	3	4
	3) Од слама:				2) Од фајанс:		
	а) кошници и ковчези плетени	ГДК	ЛБ		а) за сидови и подови	ГДК	ЛБ
	б) плетарски изработки други	ГДК	ЛБ		б) други	ГДК	ЛБ
	4) Друго	ГДК	ЛБ		3) Од друг керамичен материјал:		
47.02	Отпадоци од хартија и од картон; стари изработки од хартија и од картон, што можат да се употребат исклучиво за изработка на хартија:				а) за сидови и подови	ГДК	ЛБ
	1) Отпадоци од хартија	ГДК	ЛБ		б) други	ГДК	ЛБ
	2) Стара хартија	ГДК	ЛБ	69.08	Плоча за подови, плочи за огништа-камини и плочи за обложување сидови, глеѓосани или глазирани:		
	3) Друго	ГДК	ЛБ		1) Од обична земја:		
49.06	Проекти и нацрти, за индустриски, архитектонски, машински, трговски или слични цели, во оригинал или во репродукција на истите на хартија осетлива на светлина; ракописи и чукани текстови:				а) за сидови и подови	ГДК	РК
	2) Друго	ГДК	ЛБ		б) други	ГДК	РК
					2) Од фајанс:		
66.02	Бастуни (вклучувајќи ги и планинарските бастуни и бастуните за седење) стапови од трски, камшици, корбачи и слично:				а) за сидови и подови	ГДК	РК
	1) Бастуни, бастуни за планинари и скалпи	ГДК	ЛБ		б) други	ГДК	РК
	2) Корбачи	ГДК	ЛБ		3) Од порцелан:		
	3) Друго	ГДК	ЛБ		а) за сидови и подови	ГДК	РК
					б) други	ГДК	РК
					4) Од друг керамичен материјал:		
67.01	Кожа и други делови од птици со нивно перје или пердув, перје, делови од перје, пердув и предмети од овие материји (освен производите од тар. бр. 05.07 и цевчињата и дршките од перје, обработени):			69.09	Лабораториски, хемиски и индустриски садови; кади, корита и слични садови, што се употребуваат во земјоделството; лонци, тегли и слични предмети, што се употребуваат за транспорт и пакување стоки:		
	1) Кожа и други делови на птици, покриени со нивните перја или пердув	ГДК	ЛБ		1) Предмети за лабораториски, хемиски или индустриски цели:		
	2) Перје, делови од перје и од пердув:				а) од материјали отпорни спрема киселини:		
	а) перје белено, бојосано, сложено за украси	ГДК	ЛБ		1) керамички изработки лабораториски и за индустрија	ГДК	ЛБ
	б) друго	ГДК	ЛБ		б) од друг материјал:		
	3) Друго	ГДК	ЛБ		1) керамички изработки лабораториски и за индустријата	ГДК	ЛБ
67.02	Вештачко цвеќе, лисје или овошје, и нивни делови; предмети изработени од вештачко цвеќе од лисје или од овошје:				2) Корита, кади и слични садови, што се користат во земјоделството:		
	2) Друго	ГДК	ЛБ		а) од материјали отпорни спрема киселини	ГДК	ЛБ
67.03	Човечка коса уредена, истончена, белена или поинаку обработена; волна и друга животинска длака приготвена за перики и слично:				б) од други материјали	ГДК	ЛБ
	1) Човечка коса	ГДК	ЛБ	69.14	Други преработки од керамички материјали:		
	2) Друго	ГДК	ЛБ		1) Од порцелан	ГДК	ЛБ
67.04	Перики, лажни бради, кадрици, плетеници и слични предмети од човечка коса или од животинска длака или од текстил; други изработки од човечка коса (вклучувајќи ги и мрежите од човечка коса)	ГДК	ЛБ		2) Од фајанс	ГДК	ЛБ
69.07	Плоча за подови, плочи за огништа-камини и плочи за обложување на сидови, неглеѓосани и неглазирани:				3) Од други керамички материјали:		
	1) Од обична земја				а) керамички куќни предмети	ГДК	ЛБ
	а) за сидови и подови	ГДК	ЛБ		б) друго	ГДК	ЛБ
	б) други	ГДК	ЛБ	70.15	Стакла за часовници — саатови и слични стакла (вклучувајќи ги и стаклата што се употребуваат за очила за сонце, но исклучувајќи го стаклото погодно за корекција на видот), свиткани, искривени, шупливи и слично; стаклени топки и сегменти на топки, што се употребуваат за изработка на часовници, саатови и слично:		
					1) Обично стакло за очила (неоптичко)	ГДК	ЛБ
					3) Друго:		
					б) друго	ГДК	ЛБ

1	2	3	4	1	2	3	4
70.20	Стаклени влакна (вклучително и стаклена волна), предива, ткаенини и предмети изработени од нив:			4) Делови:			
	3) Друго:			а) за млазни авиони		ГДК	ЛБ
	б) друго:			84.09 Механички подвижни друмски валјаци:			
	2) изработки од стаклени влакна и волна	ГДК	ЛБ	5) Делови		ГДК	ЛБ
	3) стаклени влакна	ГДК	ЛБ	84.16 Каландери и слични машини за валање (освен за обработка и валање метали и за валање стакло), и цилиндри за нив:			
70.21	Други изработки од стакло:			4) Делови, други		ГДК	ЛБ
	3) Стакло за индустриска употреба	ГДК	ЛБ	84.17 Машини, уреди и слична лабораториска опрема, електрично загревање или не, за обработка на материјали со менување на температурата, како што се; греење, готвење, пржење, дестилација, пречистување, стерилизација, пастеризација, парење, сушење, евапоризација, валоризација, кондензација или разладување, освен машини или уреди за домаќинство; грејачи за вода и грејачи за бањи, неелектрични:			
	4) Друго	ГДК	ЛБ	1) Машини и уреди (освен оние од точката 2):			
71.03	Вештачки или реконструирани, скапоцени или полускапоцени камења, необработени, сечени или на друг начин обработени, но немонтирани, неуредени и ненанижани (освен камења ненаредени по големена, привремено панижани заради полесно пренесување):			г) за парење и сушење:		ГДК	ДЛ
	1) За индустриски цели	ГДК	ЛБ	2) друго			
				з) машини за ферментација, одржување и вештачко старење		ГДК	ДЛ
73.21	Конструкции и делови на конструкции (хангари и други градежни конструкции, мостови и делови од мостови, врати за брани, кули, решеткави столбови, покриви, капацы за покрови, капацы, рамки за врати и прозорци, балустради, украсни столбови и потпорници итн.), од железо или од челик; плочи, ленти, прачки, аголници, профили, цевки итн., од железо или од челик, приготвени така што да се гледа нивната намена за конструкции:			84.18 Центрифуги; машини и апарати за филтрирање и пречистување (освен инки за филтрирање, цедилки за млеко и слично), за течности или гасови:			
	1) Конструкции, па и некомплетни соединети или не, и делови:			3) Делови:			
	в) кули за длабински дупчења	ГДК	ЛБ	а) за апаратите од точка 1.		ГДК	ЛБ
73.30	Котли-ленгери, драгови и нивни делови, од железо или од челик:			84.21 Механички апарати (рачни или не) за исфрлање, дисперзија или распрскување течности или прав; апарати за гаснење пожар (наполнети или не); аерографски пиштоли и слични апарати; машини и апарати за исфрлање пара или песок и слични машини за исфрлање со млаз:			
	1) Котли-ленгери за бродови	ГДК	ЛБ	3) Други апарати за распрскување течности, со пумпи, за разни цели:			
	2) Друго	ГДК	ЛБ	а) лозјарски прскалки, моторни		ГДК	ЛБ
84.03	Газожени и генератори за воден гас, со или без пречистувачи, ацетиленски генератори (со влажна постапка) и слични генератори за гас, со пречистувач или не:			4) Атомизери и слични прскалки:			
	5) Делови	ГДК	ЛБ	а) рачни:			
84.04	Парни машини — локомотиви (вклучувајќи и подвижни машини, освен парни трактори од тар. бр. 87.01 или механички движени друмски валјаци) со сопствени котли:			3) други		ГДК	ЛБ
	4) Делови	ГДК	ЛБ	д) над 400 l до 800 l, влечени		ГДК	ЛБ
				е) друго:			
				2) друго		ГДК	ЛБ
84.06	Мотори со внатрешно согорување, клипни:			5) Делови		ГДК	ЛБ
	1) За авиони	ГДК	ЛБ	84.23 Машини стабилни или подвижни за ископување, нивелирање, набивање, длабење, дупчење и вадење земја, минерали или руди (на пример: механички лопати, режачки на јаглен, екскаватори, скрепери, нивелири и булдожери); за побивање шипови; снежни плугови без			
	2) Делови за авионски мотори	ГДК	ЛБ				
	5) За моторни шински возила	ГДК	ДЛ				
84.08	Други мотори и погонски машини:						
	1) Мотори за авиони:						
	а) гасни турбини	ГДК	ЛБ				
	б) реактивни	ГДК	ЛБ				

1	2	3	4	1	2	3	4
сопствен погон (вклучувајќи и приклучоци за снежни плугови):				за добиток; косачки за трева, ветерници и слични машини за чистење семе, зрна и мешунест зеленчук; машини за сортирање јајца и други машини за сортирање земјоделски производи (освен машини за мелничката индустрија од тар. бр. 84.29):			
13) Делови:				2) Комбајни за пченка:			
а) ескалатори и суви багери ГДК ЛБ				в) во делови, за монтажа ГДК ДК			
б) производи од точките 5, 6, 7, 8, 9 и 10 ГДК ЛБ				8) Гребла и превртувачи за семе:			
в) други ГДК ЛБ				б) други:			
84.24 Земјоделски и градинарски машини за приготвување и култивирање на земја (на пример: плугови, брани, култиватори, сеалки и расфрлачи на губре); валјаци за ливади и спротски терени:				1) гребла ГДК ДК			
1) Плугови:				2) превртувачи ГДК ДК			
а) запрежни ГЛК ЛБ				13) Делови ГДК ЛБ			
б) самоодни ГЛК ЛБ				84.26 Машини за млекарството (вклучувајќи и машини за молзење)			
в) тракторски ГЛК ДК				1) Машини за молзење ГДК ДК			
г) други ГДК ЛБ				2) Машини за преработка на млеко ГДК ЛБ			
2) Култиватори:				3) Машини за изработка на сирење, путер и слични производи ГДК ДЛ			
а) запрежни ГДК ЛБ				4) Други машини за млекарството ГДК ЛБ			
б) тракторски ГДК ДК				5) Делови ГДК ЛБ			
в) други ГДК ЛБ				84.27 Гмечалки-преси, ступи и други машини за производство на вино, на јаболкница, на овошни сокови и слично:			
3) Брани:				1) Механички гмечалки и преси, за производство на вино, ракија и сокови:			
а) запрежни ГДК ЛБ				а) преси за вино и визбени уреди ГДК ЛБ			
б) тракторски ГДК ДК				б) гмечалки и гметалки, за овошје ГДК ЛБ			
в) други ГДК ЛБ				2) Рачни апарати за производство на сокови и други пијачки:			
4) Валјаци:				а) преси за вино ГДК ЛБ			
а) запрежни ГДК ЛБ				б) гмечалки и гметалки, за овошје ГДК ЛБ			
б) тракторски ГДК ДК				3) Други уреди за производство на вино, ракија и сокови:			
в) други ГДК ЛБ				а) визбени уреди ГДК ЛБ			
5) Чинијаши:				б) гмечалки и гметалки, за овошје ГДК ЛБ			
а) запрежни ГДК ЛБ				4) Делови ГДК ЛБ			
б) тракторски ГДК ДК				84.28 Други машини за земјоделството, градинарството, живинарството и пчеларството; уреди за никнење, снабдени со механичка или термичка опрема; инкубатори и полози за живинарството:			
в) други ГДК ЛБ				4) Делови ГДК ЛБ			
6) Сеалки:				84.29 Машини за мелничката индустрија и други машини (освен машини за земјоделските стопанства) за преработка на жита и на сув мешунест зеленчук:			
а) запрежни ГДК ЛБ				7) Делови ГДК ЛБ			
б) тракторски ГДК ДК				84.30 Машини што не спаѓаат во други тарифни броеви од оваа глава, што се употребуваат во следните индустрии на храна или пијачки: пекарската, слаткарската, за изработка на чоколадни производи, макарони, ревиоли или слични производи од жита за храна, за изработка на преработка од месо, риба, овошје и зеленчук (вклучувајќи и			
в) други ГДК ЛБ							
7) Расфрлачи на губриња:							
а) запрежни:							
1) расфрлачи на шталско губре ГДК ЛБ							
2) расфрлачи на вештачко губре ГДК ЛБ							
б) тракторски:							
1) расфрлачи на шталско губре ГДК ДК							
2) расфрлачи на вештачко губре ГДК ДК							
в) други:							
1) расфрлачи на шталско губре ГДК ЛБ							
2) расфрлачи на вештачко губре ГДК ЛБ							
8) Орудија за прашење (копачки):							
а) запрежни ГДК ЛБ							
б) тракторски ГДК ДК							
в) други ГДК ЛБ							
9) Машини за садење, култивирање и други, за градинарство:							
а) влечени и носени ГДК ЛБ							
б) самоодни ГДК ЛБ							
11) Делови ГДК ЛБ							
84.25 Машини, апарати и справи за берба и врцидба на земјоделски производи; преси за слама и за храна							

1	2	3	4	1	2	3	4
	машини за сечкање и режење); за производство на шеќер и пиво:				на движењето и механизам за менување на правецот на движењето на совалката); делови и прибор што исклучиво или главно служат за машините од овој тарифен број и за оние од тар. бр. 84.36 или 84.37 (вретена и крила за вретена, гарнитуре за влачарници и карди; исфрлачи на ниплови, совалки, нитки и дигачи за нитки и игли итн.):		
	3) Машини за кланичката индустрија	ГДК	ДК	2) Делови и прибор за машините и апаратите од овој тарифен број и од тар. бр. 84.36 и 84.37:			
	4) Машини и уреди за преработка на овошје, освен сушилници	ГДК	ДК	д) друго:			
	5) Машини и уреди за изработка на овошни и други сокови, освен сушилници	ГДК	ЛБ	2) делови за машини од тар. број 84.36, други	ГДК	ЛБ	
	6) Машини и уреди за преработка на зеленчук, освен сушилници	ГДК	ДЛ	3) делови за машини од тар. број 84.37, други	ГДК	ЛБ	
11)	Друго			4) делови за машини од тар. број 84.38, други	ГДК	ЛБ	
	б) машини за производство на чоколада и бонбони	ГДК	ЛБ	5) друг прибор	ГДК	ЛБ	
	в) друго	ГДК	ЛБ				
84.31	Машини за изработка или довршување на целулозна маса, хартија или картон:			84.39	Машини за изработка и довршување клобучина (филиц) во парчиња или во форми, вклучувајќи и машини за изработка на шапки и тулци за шапки:		
	4) Делови:			3) Делови	ГДК	ЛБ	
	г) други	ГДК	ЛБ				
84.32	Книговрзачки машини, вклучувајќи и машини за прошивање книги:			84.40	Машини за перење, чистење, сушење, белење, бојосување, апретирање, довршување и преслекување на текстилно предиво, на ткаенини или на изработки од текстилни материјали (вклучувајќи и машини за перење, пеглање и суво чистење); машини за свиткување, намотување, сечење на ткаенини; машини за преслекување на ткаенини или на други подлоги — при изработката на линолеум и други покривки за под; машини за печатење на текстил, на кожа, посидници, на хартија за завиткување, на линолеум и на други материјали, и гравирани или ецувани плочи, плочички или валјаци за овие машини:		
	3) Делови:			3) Делови:			
	б) други	ГДК	ЛБ	а) за машини и апарати од точка 1	ГДК	ЛБ	
84.33	Машини за сечење хартија или картон, од сите видови; други машини за преработка на хартиена маса, на хартија или картон:			84.41	Машини за шиенење; мебел за вградување на машини за шиенење, или за машини за шиенење:		
	4) Делови:			14) Делови:			
	б) други	ГДК	ЛБ	б) за чевларски машини	ГДК	ЛБ	
84.34	Машини, апарати и прибори за леење и слагање букви; машини, освен машини алатки од тар. бр. 84.45, 84.46 или 84.47, за приготвување и изработка на печатарски плочички, плочи, клишиња или валјаци, печатарски букви од сите видови, матрици со отисци и клишиња; печатарски плочички, плочи-клишиња, плочички, плочи, валјаци и литографски камења приготвени за печатарски цели (измазнети), иззрнети или полирани):			г) други	ГДК	ЛБ	
	3) Плочи, валјаци и други слични предмети, освен литографски камења:			84.43	Конвертори, лонци за леење, калапи за леење и машини за леење, за металургијата и леарниците на метали:		
	а) приготвени за печатарски цели	ГДК	ЛБ	12) Делови	ГДК	ЛБ	
	б) друго:			84.44	Валачници и валачнички станови и валјаци за нив:		
	2) друго	ГДК	ЛБ	8) Делови	ГДК	ЛБ	
	4) Литографски камења приготвени за печатарски цели	ГДК	ЛБ	84.48	Делови и прибор наменети за употреба исклучително или главно за машините од тар. бр. 84.45 до 84.47, вклучувајќи и носачи на работни делови и на држачи за алати, гла-		
	5) Друго:						
	а) букви од сите видови, од метал	ГДК	ЛБ				
	б) друго:						
	2) печатарски прибор, друг	ГДК	ЛБ				
	6) Делови:						
	б) други	ГДК	ЛБ				
84.35	Други машини за печатење; помошни машини за печатење:						
	5) Делови:						
	б) други	ГДК	ЛБ				
84.38	Помошни машини за машините од тар. бр. 84.37 (шафт-машини, жаккард-машини, автоматски запирачи						



1	2	3	4	1	2	3	4
	ви за сечење навози, разделни глави и слични орудија што се монтираат на машини-алатки; држачи на алати за кој и да е тип алати или машини-алатки за рачна употреба:			85.16	Електрична опрема за контрола на сообраќајот на железниците, друмовите и внатрешните водни патишта, и опрема што се употребуваат за слични цели во пристанишните инсталации и на аеродромите:		
	1) Делови и прибор:				1) Сигнални и сигурносни уреди:		
	в) машина за обработка на дрво	ГДК	ЛБ		д) во рудниците	ГДК	ЛБ
	д) машина за обработка на плута	ГДК	ЛБ		2) Електрични-електронски апарати за контрола на сигурноста и командување во сообраќајот:		
81.56	Машини за сортирање, просевање, сепарација, перење, кршење, мелеење и мешање земја, камен, руди и други минерални материи во цврста состојба (вклучувајќи и прав и маса-паста); машини за, агломерација, леење и обликување на цврсти минерални горива, на керамичка маса, на нестврднати цемента, на гипс и сл. и на други минерални производи во прав или во форма на маса; машини за изработка на леарски калапи од песок:			86.02	Електрични шински локомотиви, на акумулатори или со надворешен извор на електрична енергија:		
	8) Делови	ГДК	ЛБ		2) Акумулаторски маневарки и слични шински возила:		
84.59	Машини и механички уреди што имаат посебни функции, што не спаѓаат во ниеден тарифен број од оваа глава:				б) за тесен колосек	ГДК	ЛБ
	2) Друго:				в) за рудници	ГДК	ЛБ
	1) друго:			86.08	Контенери, специјално конструирани и опремени за превоз со едно или со повеќе видови превозни средства:		
	9) преси за изработка на дрвени плочи, машини за импрегнација на дрво	ГДК	ЛБ		1) За компримирани гасови	ГДК	Д
84.60	Леарски кутии за леарници на метали; калапи за леење метали (освен калапи од типот за инготи), за метални карбиди, за стакло, за минерални материи (на пример: керамичка маса, бетон или цемент) или за каучук или вештачки пластични материи:				2) За течности	ГДК	Д
	1) Калапи за центрифугално леење:				3) За цемент и вештачки ѓубриња	ГДК	Д
	б) за одливки на стакло и на керамика	ГДК	ЛБ		4) За превоз на радиоактивни материи	ГДК	ДЛ
	2) Друго:				5) За превоз на стоки во растурена состојба	ГДК	Д
	б) за одливки на стакло и керамика	ГДК	ЛБ		6) Друго	ГДК	ДЛ
84.65	Делови од машини што не содржат електрични приклучоци, изолациони делови, калеми, контакти или други електрични карактеристики, и кои не спаѓаат во кој и да е друг тарифен број од оваа глава:			86.10	Железнички и трамвајски шински склопови и фитинзи, механичка опрема неелектрична, за сигнализација и контрола на друмски, железнички или други возила, на бродови или воздухоплови; делови од колосеци, фитинзи или опрема:		
	1) Бродски пропелори	ГДК	ЛБ		2) Механичка опрема неелектрична, за сигнализација и контрола на сите видови сообраќај:		
85.05	Електро-механички апарати за домаќинство, со вграден електричен мотор:				а) комплетни уреди со регулација:		
	6) Делови	ГДК	ЛБ		1) сигнални уреди на железниците, неелектрични	ГДК	ЛБ
85.07	Електрични апарати за бричење и стрижење, со вграден електричен мотор:				2) друго	ГДК	ЛБ
	3) Делови	ГДК	ЛБ		б) опрема со хидраулични и пневматски или слични уреди, но без уреди за регулација:		
85.10	Електрични преносни светилки (ламби), батериски и магнетски, освен ламбите од тар. бр. 85.09:				1) сигнални уреди на железниците, неелектрични	ГДК	ЛБ
	5) Делови	ГДК	ЛБ		2) друго	ГДК	ЛБ
					в) друго:		
					1) сигнални средства на улица и на патишта (освен електрични)	ГДК	ЛБ
					2) сигнални средства во воздушниот и поморскиот сообраќај	ГДК	ЛБ
					3) друго	ГДК	ЛБ
				87.06	Делови и прибор за моторни возила од тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03:		
					2) Делови на трактори за монтажа	ГДК	Д

1	2	3	4	1	2	3	4
88.01	Балони и воздушни лаѓи (бродови):				в) товарни бродови:		
	1) Балони на сопствен погон — целини	ГДК	ЛБ		1) поморски	ГДК	ЛБ
	2) Балони за метеорологија	ГДК	ЛБ		2) танкери поморски	ГДК	ЛБ
	3) Балони, воздухоплови други	ГДК	ЛБ		3) танкери речни	ГДК	ЛБ
					4) бродови речни	ГДК	ЛБ
88.02	Авиони, хидроавиони и змејови; ротошутти:				г) бродови со крилца и со воздушна вервица	ГДК	ЛБ
	1) Авиони за патнички сообраќај со најмалку пет патнички седишта:				д) моторни чамци:		
	а) хидроавиони	ГДК	Д		1) спортски чамци	Д	ЛБ
	2) други авиони:				2) други	Д	ЛБ
	а) хидроавиони	ГДК	Д		ѓ) чамци за веслање; за кајакарење и за кануистика, изработени од специјално дрво или од пластична маса	Д	ЛБ
	4) Едрилицы	ГДК	ЛБ		е) други чамци:		
	5) Друго	ГДК	ЛБ		2) друго	Д	ЛБ
88.03	Делови на стоки од тар. бр. 88.01 и 88.02:				ж) друго:		
	1) Од тар. бр. 88.01	ГДК	ЛБ		1) бродови рибарски, поморски	ГДК	ЛБ
	2) Од тар. бр. 88.02:				2) бродови за научни истражувања	ГДК	ЛБ
	а) од точката 1:				3) јахти	Д	ЛБ
	1) групови на авиони, панел и шпер-плочи за авиони	ГДК	ЛБ		4) шлепови и други пловила	ГДК	ЛБ
	2) костури на авиони	ГДК	ЛБ		5) сплавови	ГДК	ЛБ
	3) елиси	ГДК	ЛБ		6) друго	ГДК	ЛБ
	4) застојни трапови, кочнички уреди, за авиони	ГДК	ЛБ		з) Делови, неспоменати	ГДК	ЛБ
	5) кормила за авиони	ГДК	ЛБ				
	6) делови на авиони, други	ГДК	ЛБ	89.02	Бродови специјално изградени за влеча или за туркање на други пловила:		
	7) друго	ГДК	ЛБ		1) Лучки и волучки реморкери, наменети за спасување, јачина над 600 KS:		
	б) други:				а) поморски	ГДК	ЛБ
	1) групови на авиони, панел и шпер-плочи за авиони	ГДК	ЛБ		б) речни	ГДК	ЛБ
	2) костури на авиони	ГДК	ЛБ		в) други	ГДК	ЛБ
	3) елиси	ГДК	ЛБ		2) Други:		
	4) застојни трапови, кочнички уреди, за авиони	ГДК	ЛБ		а) поморски	ГДК	ЛБ
	5) кормила за авиони	ГДК	ЛБ		б) речни	ГДК	ЛБ
	6) делови на авиони, други	ГДК	ЛБ		в) други	ГДК	ЛБ
	7) друго	ГДК	ЛБ				
88.05	Катапулти и слична воздухопловна опрема за лансирање, средства за обука на летачи наземни, делови од кои и да се горни предмети:			89.03	Пловечки светилници, противпожарни пловила, пловечки багери од сите видови, пловечки дигалки и други пловила за кои е пловидбата споредна во однос на нивната главна функција; пловечки докови:		
	1) Катапулти и слична воздухопловна опрема, за лансирање	ГДК	ЛБ		1) Пловечки докови:		
	2) Средства за обука на летачи наземни	ГДК	ЛБ		а) работилници пловни	ГДК	ЛБ
	3) Делови на кои и да се горни предмети	ГДК	ЛБ		б) пловни објекти, други	ГДК	ЛБ
89.01	Бродови, чамци и други пловила, кои не спаѓаат во некој од следните тарифни броеви на оваа глава:				2) Дигалки, багери, противпожарни пловила, со сопствен погон:		
	2) Друго:				а) понтонски и пловни дигалки	ГДК	ЛБ
	а) патнички бродови:				б) багери пловни	ГДК	ЛБ
	1) поморски	ГДК	ЛБ		в) пловни објекти, други	ГДК	ЛБ
	2) речни	ГДК	ЛБ		г) друго	ГДК	ЛБ
	б) патничко-товарни бродови:				3) Светилници и слични пловила, без сопствен погон	ГДК	ЛБ
	1) ладилници:				4) Друго:		
	а) поморски	ГДК	ЛБ		а) пловни разбивачи на карпи и спили	ГДК	ЛБ
	б) речни	ГДК	ЛБ		б) друго	ГДК	ЛБ
	2) траекти од сите видови:			89.05	Пловечки постројки освен пловилата (на пример, кесони, штекови, плутачи и патокази)	ГДК	ЛБ
	а) поморски	ГДК	ЛБ				
	б) речни	ГДК	ЛБ				
	3) друго:			90.01	Леќи, призма, огледала и други оптички елементи од кој и да е ма-		
	а) поморски	ГДК	ЛБ				
	б) речни	ГДК	ЛБ				

1	2	3	4	1	2	3	4
	теријал, немонтирани, освен такви оптички необработени елементи од стакло; листови или плочи од поларизирачки материјали:				4) Делови на музички инструменти, други	ГДК	ЛБ
	2) Оптичко стакло обработено, друго	ГДК	ЛБ	95.01	Желковина обработена и предмети од желковина	ГДК	ЛБ
	3) Стакло за очила за сонце и сл., обработено	ГДК	ЛБ	95.02	Седеф обработен и предмети од седеф	ГДК	ЛБ
	4) Стакло за објективи	ГДК	ЛБ	95.03	Слонова коска обработена и предмети од слонова коска	ГДК	ЛБ
	5) Стакло за филтери	ГДК	ЛБ	95.04	Обработена коска (освен коски од кит) и предмети од коски (освен од коска од кит)	ГДК	ЛБ
	6) Стакло за кондензатори	ГДК	ЛБ	95.05	Рогови обработени, корали (природни или агломерирани) и други материји за резбарија, од животинско потекло, и предмети од рогови, од корали (природни или агломерирани) или од други материји за резбарија, од животинско потекло:		
	7) Друго			1) Корали обработени и изработки	ГДК	ЛБ	
	а) поларизирачки елементи, неупасувани	ГДК	ЛБ	2) Рогови обработени и изработки	ГДК	ЛБ	
	б) друго	ГДК	ЛБ	3) Резбарски животински материји, обработени, други (коски од кит, корупка од черупкари итн.)	ГДК	ЛБ	
90.02	Леќи, призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, монтирани, што се делови или фитинзи на инструменти или апарати, освен такви оптички необработени елементи од стакло:			95.06	Растителни материји, обработени (на пример: корозо) и предмети од растителни материји, за резбарија	ГДК	ЛБ
	3) Оптички упасувани елементи за микроскопи	ГДК	ЛБ	95.07	Обработен гагат (и минерални замени за гагат) килибар, морска пена, агломерирани килибар и агломерирани морска пена, и предмети од овие материји:		
	4) Оптички упасувани елементи за други инструменти	ГДК	ЛБ	1) Килибар и изработки:			
90.18	Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психотехника; апарати за вештачко дишење, озонотерапија, оксигенотерапија, аеросолотерапија или слични; апарати за дишење (вклучувајќи и гас-маски и слични апарати):			а) природни	ГДК	ЛБ	
	3) Делови	ГДК	ЛБ	б) вештачки	ГДК	ЛБ	
90.22	Машини и апарати за механички испитувања на тврдоста, јачината, збиеноста, еластичноста и сличните својства на индустриските материјали (на пример, метал, дрво, текстил, хартија или пластични маси):			2) Друго	ГДК	ЛБ	
	4) Делови	ГДК	ЛБ	95.08	Предмети оформени или резбарени, од восок, од стеарин, од природни гуми или од природни смоли (на пример: копал или колофониум), или од паста за моделирање, и други оформени или моделирани предмети на друго место неспоменати ниту спфатени; желатин нестврднат, обработен (освен желатинот од тар. бр. 35.03) и предмети од нестврднат желатин		
92.04	Хармоники, концертни хармоники и слични музички инструменти; уснени хармоники:			2) Колофониум за виолински гудала	ГДК	ЛБ	
	2) Други хармоники (клавирски и други):			3) Друго	ГДК	ЛБ	
	а) до 96 баса:			96.01	Метли и четки од шипје или од други растителни материји, врзани во сноп, но немонтирани во врвот (на пример метли и метлички), со или без рачки		
	1) хармоники	ДЛ	ЛБ	1) Метли	ГДК	ЛБ	
	2) хармоники во делови, по лиценца	ГДК	ЛБ	2) Друго	ГДК	ЛБ	
	б) други:			96.02	Други метли и четки (вклучувајќи и четки што се употребуваат како делови за машини); валјаци за малање, бришачи од каучук за по-		
	2) хармоники во делови, по лиценца	ГДК	ЛБ				
92.10	Делови и прибор за музички инструменти (освен жици), вклучувајќи и перфорирани музички ролни и механизми за музички кутии; метрономи, тонски виљушки и цевки за усогласување на тонски од сите видови:						
	1) Клавирски механизми	ГДК	ЛБ				
	2) Гудала и друг прибор и делови на гудачки инструменти	ГДК	ЛБ				
	3) Делови на оргули, на хармониуми и на хармоники	ГДК	ЛБ				

1	2	3	4	1	2	3	4
	дови (освен гумени валјаци за сушење) и бришалки од крпи за под			98.01	Копчиња и оформени копчиња (копчиња за манжетни, копчиња што се закопчуваат со притискување — од сите видови и патент-копчиња; недовршени и готови делови на овие предмети:		
	1) Четки за заби	ГДК	ЛБ		7) Делови	ГДК	ЛБ
	2) Четки за бричење	ГДК	ЛБ				
	3) Четки за бојосување	ГДК	ЛБ				
	4) Валјаци за малање	ГДК	ЛБ				
	5) Бришачи од каучук	ГДК	ЛБ	98.03	Пепкала и моливи (вклучувајќи и пепкала и моливи со топчиња) и други перца, држалки за перца, држалки за моливи и слични држалки и патент-моливи; делови и опрема за нив, освен во тар. бр. 98.04 или 98.05		
	6) Четки за облека и обувки	ГДК	ЛБ		2) Патент-моливи	ГДК	ЛБ
	7) Друго				5) Друго		
	а) тоалетни четки	ГДК	ЛБ		б) држалки за перца	ГДК	ЛБ
	б) четки за домаќинство (за миење на садови, за под, за перење на ѕидови, на санитарни уреди итн.)	ГДК	ЛБ	98.08	Ленти за машини за пишување и слични ленти, па и на калем; јастачиња за штембили со или без кутии:		
	в) четки занаетчиски (за часовникари, жичени итн.)	ГДК	ЛБ		1) Ленти за машини за пишување, сметаче и слични машини	ГДК	ЛБ
	д) друго	ГДК	ЛБ		2) Друго:		
96.03	Приготвени јазли и спорови за изработка на метли и четки				а) јастачиња за штембили	ГДК	ЛБ
	1) Од животинско потекло	ГДК	ЛБ		б) друго	ГДК	ЛБ
	2) Од растително потекло	ГДК	ЛБ				
	3) Друго	ГДК	ЛБ	98.09	Печатен восок (вклучувајќи го и восокот за печатење шишиња) во стапчиња, во колачи или во слични форми; пасти за копирање врз база на желатин, па и на подлога од хартија или текстил;		
96.04	Пајалки од перје, за прав	ГДК	ЛБ		1) Печатен восок	ГДК	ЛБ
96.05	Пуфни за пудрење и перничиња од кој и да е материјал, за употреба на козметички или тоалетни средства	ГДК	ЛБ		2) Премачкување за ретуширање и гравирање, препарати за графика, офсет-препарати	ГДК	ЛБ
96.06	Рачни сита и рачни рсчета, од кој и да е материјал	ГДК	ЛБ		4) Друго	ГДК	ЛБ
97.01	Играчки со тркала, конструирани за јавање или возење деца (на пример, велосипеди и трицикли-играчки и автомобили со педали); колички за кукли, со две или четири тркала			98.15	Термос-шишиња и други изолирани садови, комплетни, нивни делови, освен шишиња од стакло:		
	1) Детски велосипеди, со пречник на тркалата до 24"	ГДК	ЛБ		2) Делови	ГДК	ЛБ
	2) Автомобили со педали	ГДК	ЛБ	99.04	Поштенски, таксени и слични марки (вклучувајќи и поштенски ознаки-жигови и франкирани пливкови, писма, картички и слично), употребени или ако се неупотребени кои не се во оптек во земјата за која се наменети	ГДК	ЛБ
	3) Тротинети	ГДК	ЛБ				
	4) Друго	ГДК	ЛБ	99.05	Колекции и примероци за зоолошки, ботанички, минеролошки, анатомски, историски, археолошки, палеонтолошки, етнографски или нумизматички збирки:		
97.03	Други играчки; разни модели што се употребуваат со цел за рекреација:				1) Зоолошки	ГДК	ЛБ
	1) Без механизам:				2) Ботанички	ГДК	ЛБ
	а) проекциони и кино-апарати за деца	ГДК	ЛБ		3) Минеролошки	ГДК	ЛБ
	б) детски нишалки	ГДК	ЛБ		4) Историски	ГДК	ЛБ
	в) свечки	ГДК	ЛБ		5) Етнолошки	ГДК	ЛБ
	г) играчки-музички инструменти	ГДК	ЛБ		6) Нумизматични	ГДК	ЛБ
	д) пиштоли, пушки и друго детско оружје	ГДК	ЛБ		7) Друго	ГДК	ЛБ
	ѓ) војници метални за детска игра	ГДК	ЛБ				
	е) играчки други	ГДК	ЛБ				
	ж) играчки во делови	ГДК	ЛБ				
	2) Со механизам	ГДК	ЛБ				
	3) Делови	ГДК	ЛБ				
97.08	Вртелешки, рингишпили, штандови за гаѓање и други панаѓурски предмети за забавување, патувачки циркуси, патувачки менаџерии и патувачки театри	ГДК	ЛБ				
					2. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, се вршат следните измени и дополнења:		

- 1) тарифниот број 26.02 се менува и гласи:  
 „26.02 Згура, пена (дрозга), ковачина и слични отпадоци при производството на железо и челик:
- 1) Згура и пена (дрозга):
    - а) згура при производството на железо и челик ЛБ ЛБ
    - б) друга ЛБ ЛБ
  - 2) Ковачина и слични отпадоци:
    - а) пепел од високи печки ЛБ ЛБ
    - б) други отпадоци при производството на железо и челик ЛБ ЛБ“;
- 2) во тарифниот број 26.03 во точка 4 по одредбата под в) се додава нова одредба под г), која гласи:  
 „г) друго Д ЛБ“;
- 3) во тарифниот број 32.13 во точка 2 одредбата под в) се менува и гласи:  
 „в) друго:  
 1) паста за хемиски моливи и мастило за фломастери ЛБ ЛБ  
 2) друго ЛБ ГДК“
- Одредбата под г) се брише:
- 4) во тарифниот број 39.02 во точка 1 под в) одредбата под б) се менува и гласи:  
 „б) друго ЛБ ГДК“
- во точка 3 одредбата под а) се менува и гласи:  
 „а) полиетилен со висок притисок во прав, гранулат и зрна (густина до 0.932) ЛБ РК“;
- 5) во тарифниот број 40.04 точка 1 се менува и гласи:  
 „1) Стари гумени предмети ЛБ ЛБ“  
 Одредбите под а), б) и в) се бришат.
- 6) во тарифниот број 44.03 во точка 5 одредбите под б) и в) се менуваат и гласат:  
 „б) телефонски, телеграфски и електрични столбови, од дрво од сите видови, импрегнирани или не:
- 1) од широколисници:
    - а) импрегнирани ЛБ ЛБ
    - б) неимпрегнирани Д ЛБ
  - 2) од иглолисници:
    - а) импрегнирани ЛБ ЛБ
    - б) неимпрегнирани Д ЛБ
- в) друго:
- 1) пилоти дабови Д ЛБ
  - 2) пилоти букови Д ЛБ
  - 3) пилоти од други широколисници ЛБ ЛБ
  - 4) пилоти од иглолисници Д ЛБ
  - 5) дрво од широколисници, целено ЛБ ЛБ
  - 6) дрво друго (тополово за моливи, дрво за штикли и др.) ЛБ ЛБ“;
- 7) во тарифниот број 45.01 точка 3 се менува и гласи:  
 „3) Друго ЛБ ЛБ“;
- 8) во тарифниот број 82.03 во точка 3 под б) одредбата под 3 се менува и гласи:  
 „3) дијамантски дискови, сегменти (забци), пили и ленти со дијамантски сечила ЛБ ЛБ“;
- 9) во тарифниот број 82.07 точка 1 се менува и гласи:  
 „1) Плочи ЛБ ДК“;
- 10) во тарифниот број 84.06 по точка 22 се додава нова точка 23, која гласи:  
 „23) Други мотори ЛБ ГДК“  
 Точка 23 станува точка 24;

- 11) во тарифниот број 84.24 во точка 1 одредбата под д) се брише.  
 Точка 10 се менува и гласи:  
 „10) Друго ЛБ ЛБ“;
- 12) во тарифниот број 84.25 во точка 1 одредбата под в) се менува и гласи:  
 „в) во делови за монтажа:  
 1) самоодни ЛБ ДК  
 2) влечени ЛБ ЛБ“
- во точка 3 одредбата под в) се менува и гласи:  
 „в) во деловите за монтажа:  
 1) за силажа ЛБ ДК  
 2) други ЛБ ЛБ“
- во точка 12 одредбата под г) се менува и гласи:  
 „г) земјоделски машини, други ЛБ ЛБ“;
- 13) во тарифниот број 84.30 точка 12 се менува и гласи:  
 „12) Делови:  
 а) за машини и уреди од точ. 1, 2, 3, 4 и 8 ЛБ ДК  
 б) други ЛБ ЛБ“;
- 14) во тарифниот број 84.45 во точка 1 под в) во одредбата под 1 под б) зборовите: „и пили,“ се бришат.
- 15) во тарифниот број 84.47 во точка 10 по одредбата под е) се додава нова одредба под ж), која гласи:  
 „ж) друго ЛБ ЛБ“;
- 16) во тарифниот број 84.52 во точка 1 под б) по одредбата под 2 се додава нова одредба под 3, која гласи:  
 „3) електронски ЛБ ДК“  
 Одредбата под в) се брише;
- 17) во тарифниот број 84.59 во точка 2 под 1) во одредбата под 14 зборот: „неелектрични“ се брише;
- 18) во тарифниот број 87.01 во точка 1 под а) одредбата под 1 се менува и гласи:  
 „1) трактори на тркала ЛБ ДЛ“  
 во точка 1 одредбата под б) се менува и гласи:  
 „б) други трактори на тркала:  
 1) едноосни трактори ЛБ Д  
 2) двоосни трактори:  
 а) до 120 KS ЛБ Д  
 б) над 120 KS ЛБ ДЛ“
- во точка 1 одредбата под г) се менува и гласи:  
 „г) друго ЛБ Д“;
- 19) во тарифниот број 87.14 во точка 5 одредбата под в) се менува и гласи:  
 „в) друго ЛБ ЛБ“;
- 20) во тарифниот број 89.01 во точка 2 под е) одредбата под 1 се менува и гласи:  
 „1) чамци за спасување ЛБ ЛБ“.
- 3 Оваа одлука ќе се применува на работите што ќе се склучат и ќе ѝ се пријават на банката од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, како и на работите што се склучени и пријавени на банката до тој ден а по кои не е извршен увоз или плаќање на тој увоз.
- 4 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Еп бр. 218  
 17 април 1974 година  
 Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
 Демал Биедик, с. р.

285.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАКАЈ

1. За преминување на државната граница се одредуваат следните сезонски поморски гранични премини за меѓународен сообраќај: Изола, Новиград, Опатија, Примопстен, Котор, Тиват, Будва и Улцињ.

2. Граничните премини од точка 1 на ова решение се одредуваат за преминување на државната граница од 1 мај до 31 октомври 1974 година, освен за граничниот премин Изола за кој преминувањето на државната граница се одредува од 1 април до 15 ноември 1974 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 219

17 април 1974 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

286.

Врз основа на член 6 ст. 1 и 4 од Законот за техничките нормативи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 55/69 и 13/73), во согласност со сојузниот секретар за труд и социјална политика, сојузниот секретар за стопанство пропишува

### ПРАВНИК

#### ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА НА НИСКОНАПОНСКИ МРЕЖИ И НА ПРИПАЌАЧКИТЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИ СТАНИЦИ

##### Член 1

Во Правилникот за техничките нормативи за заштита на нисконапонски мрежи и на припаѓачките трансформаторски станици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/74) во член 11 зборовите „под земјата“ се заменуваат со зборовите: „над земјата“.

##### Член 2

Во член 26 став 1 зборовите: „напон повисок од 125 V“ се заменуваат со зборовите: „напон трајно повисок од 65 V“.

##### Член 3

Во член 95 став 1 зборовите: „во слој на просеан песок или специјално приготвени материјали што обезбедуваат одведување на топлината“ се заменуваат со зборовите: „во слој на просеана земја, а по потреба, во слој на песок или специјално приготвени материјали што обезбедуваат добро одведување на топлината“.

##### Член 4

Во член 96 став 1 зборовите: „кабелот треба да се покрие со тули“ се заменуваат со зборовите: „се препорачува покривање на кабелот со соодветен материјал, односно со соодветна предупредувачка лента“.

Во став 2 зборовите: „Заради заштита на каблите од атмосферски празнења, над тулите се поставува“ се заменуваат со зборовите: „Заради заштита на каблите на местата што се изложени на честии атмосферски празнења, над каблите се поставува“.

##### Член 5

Во член 113 став 1 образецот: „D=5f (cm) се заменува со образецот: „D=3 $\frac{1}{2}$ f (cm)“.

##### Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

7 број 930/2

15 април 1974 година  
БелградСојузен секретар  
за стопанство,

Бошко Димитриевиќ, с. р.

287.

Врз основа на член 42 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), во согласност со сојузниот секретар за труд и социјална политика, сојузниот секретар за земјоделство пропишува

### ПРАВНИК

#### ЗА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ВЕТЕРИНАРСТВОТО И ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА

##### I. Општи одредби

###### Член 1

Пропишувањето и издавањето на лекови што се употребуваат во ветеринарството (во понатамошниот текст: лековите) и водењето на евиденцијата за пропишувањето и издавањето на лекови се врши според одредбите на овој правилник.

###### Член 2

Лекови можат да пропишуваат само дипломираните ветеринари (во понатамошниот текст: ветеринарите) што имаат право самостојно да ја вршат својата стручна дејност, и тоа само оние лекови што се пуштаат во промет врз основа на Законот за пуштање на лекови во промет.

Лекови во аптеките и ветеринарските организации на здружениот труд можат да издаваат само лица што со прописите на републиките или автономните покраини се овластени за тоа.

Ветеринарите не можат да бидат овластени за издавање на магистрални лекови.

###### Член 3

Лековите се пропишуваат и издаваат на ветеринарски рецепт. Само одредени лекови можат да се издаваат без рецепт.

###### Член 4

На еден ветеринарски рецепт можат да се пропишуваат лекови само за еден вид животни од ист сопственик.

##### II. Ветеринарски рецепт

###### Член 5

Ветеринарскиот рецепт мора да ги содржи следните податоци:

- 1) назив на лекот;
- 2) фармацевтски облик на лекот;
- 3) количина на лекот;
- 4) начин на употребата на лекот;
- 5) потпис на ветеринарот;
- 6) датум на издавањето на рецептот;
- 7) вид на животното за кое се пропишува лекот;
- 8) име и презиме и адреса на сопственикот на животното.

Ако рецептот се издава во ветеринарска организација на здружениот труд, врз заглавјето на рецептот мора да биде отпечатен или со штампил втиснат називот на ветеринарската организација на здружениот труд, а ако рецептот се издава надвор од ветеринарска организација на здружениот труд — името, презимето и адресата на ветеринарот (место, улица и број), како и број на телефонот ако ветеринарот има телефон.

Врз рецептот што се издава во ветеринарска организација на здружениот труд мора да биде втиснато името и презимето на ветеринарот што го издава рецептот.

Податоците мораат да бидат со рака читливо напишани со мастило или со хемиски молив.

#### Член 6

На едната страна на ветеринарскиот рецепт мора да остане слободен простор за означување на цената на лекот и за ставање ознака што овластеното лице е должно да ја стави врз рецептот при изработката, односно издавањето на лекот.

#### Член 7

Ветеринарскиот рецепт има значење на јавна исправа.

### III. Пропишување на лекови

#### Член 8

Називите на лековите врз ветеринарскиот рецепт, по правило, се испишуваат на латински јазик, и тоа според називите од Југословенската фармакопеа III или други прописи.

Називите на лековите можат да се скратуваат на начинот утврден со Југословенската фармакопеа III.

Називите на готовите лекови се испишуваат без скратување.

#### Член 9

Упатството за начинот на употребата на лекот на ветеринарскиот рецепт мора да биде целосно. Не е доволно само да се стават зборовите: „според правилото“, „според упатството“ и сл.

#### Член 10

Ако при изработката на лекот неговата количина мора да се мери, ветеринарот врз рецептот мора да ја означи во грамови (g) и тоа со римски броеви, односно со римски броеви ако се во правање калки, пилули, таблетки, супозитории, ампули и сл.

При пропишување на готов лек што се наоѓа во прометот во одредено пакување, бројот на таквите пакувања што се пропишуваат ветеринарот мора да го означи врз рецептот со римски броеви.

Ако се пропишува готов лек што се наоѓа во прометот во разни облици, големини, односно јачини, ветеринарот врз рецептот мора да го означи обликот, големината, односно јачината на лекот.

Ако при пропишувањето на лекот ветеринарот има намера да ја пречекори максималната доза, тој е должен пречекорената доза да ја означи и со букви и покрај таа ознака да го стави знакот за извик (!), како и кон тој знак да го стави својот потпис.

#### Член 11

Ако поради природата на болеста лекот треба да се издаде итно, ветеринарот е должен врз рецептот да стави една од следните ознаки: „cito“, „statim“ или „periculum in mora“.

#### Член 12

Ветеринарот е должен врз рецептот своерачно да ја стави ознаката: „non repetatur“, ако смета дека издавањето на лекот по тој рецепт не треба да се повтори. Таа ознака не смее да биде врз рецептот отпечатена.

#### Член 13

Лековите што содржат опојни дроги и психотропни супстанции можат да се пропишуваат само ако нивната употреба е неопходна.

#### Член 14

Како лекови што содржат опојни дроги и психотропни супстанции се сметаат оние лекови за кои е дадена согласност за пуштање во промет врз основа на Законот за пуштање на лекови во промет и кои содржат супстанции што се наведени во Законот за производство и промет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/73).

#### Член 15

На еден ветеринарски рецепт може да се пропише само еден лек кој содржи едно од средствата од член 14 на овој правилник.

#### Член 16

Ветеринарот може за еднократно издавање да пропише лек кој содржи најмногу максимални дози за еднократна употреба на психотропни, односно опојни материи одредени во Законот за производство и промет на опојни дроги.

#### Член 17

На ветеринарски рецепт не смеат да се пропишуваат ниту да се издаваат:

- 1) кокаин и негови соли, како ниту лекови направени од кокаин и негови соли;
- 2) средства од член 14, и тоа: metadon — hidrohlorid (heptanon), normetadon — hidrohlorid (ticarda) и petidin — hidrohlorid (petantin).

#### Член 18

Кокаин може да се издава за потребите на ветеринарските организации на здружениот труд, и тоа само во облик на:

- 1) раствор кој содржи до 20% кокаин;
- 2) маст за очи која содржи до 20% кокаин;
- 3) таблетка за очи која содржи до 0,003 g кокаин.

За потребите на ветеринарските организации на здружениот труд кокаинот може да се издава само врз основа на писмено барање потпишано од овластеното лице.

#### Член 19

Ветеринарските рецепти на кои се пропишуваат лекови што содржат опојни дроги и психотропни супстанции мораат да се издаваат во два примерока со ознака: „копија“ на вториот примерок и со назначување на редниот број на книгата на евиденцијата за издадените рецепти.

### IV. Издавање на лекови

#### Член 20

Аптеките и ветеринарските организации на здружениот труд издаваат лекови, по правило, врз основа на ветеринарскиот рецепт.

Без рецепт можат да се издаваат само оние готови лекови за кои Сојузниот секретаријат за земјоделство, при издавањето на согласност за пуштање во промет, одредил дека можат да се издаваат без рецепт.

Без рецепт можат да се издаваат и лекови што во Југословенската фармакопеа III не се обележени со знак на еден крст (+) или со знак на два крста (++)).

#### Член 21

Лицето овластено за издавање на лекот е должно да го издаде лекот што е пропишан на ветеринарскиот рецепт, ако го има лекот и ако рецептот е составен согласно со одредбите на овој правилник.

Ако аптеката или ветеринарската организација на здружениот труд го нема пропишаниот лек, лицето овластено за издавање на лекот е должно да преземе мерки за набавка на тој лек.

Лицето овластено за издавање на лекот не смее, без претходна спогодба со ветеринарот што го пропишал лекот, наместо пропишаниот да издаде лек од сличен состав.

Ако аптеката или ветеринарската организација на здружениот труд го нема пропишаниот лек, лицето овластено за издавање на лекови може да издаде лек од ист состав кој под друго име се наоѓа во промет. Секоја замена на лек мора да се назначи врз рецептот.

#### Член 22

Лицето овластено за издавање на лек не смее да издаде лек по ветеринарски рецепт кој не е исправен (рецептот не е јасен, упатството за употребата на лекот непотполно, недостигаат потребните ознаки, не е ставен потпис и сл.).

Ако рецептот е несправен, лицето овластено за издавање на лекот е должно да го предупреди ветеринарот кој таквиот рецепт го издал на утврдената неисправност, и тоа на начин на кој кај сопственикот на животното на кој му е издаден рецептот нема да предизвика сомнение во исправноста на работата на ветеринарот или на лицето овластено за издавање на лекот. Ако притоа не може да се спогоди со ветеринарот, овластеното лице за издавање на лекот ќе постапи на следниот начин:

1) ако рецептот не е јасен — на погоден начин рецептот ќе му го врати на ветеринарот со потребните објасненија;

2) ако врз рецептот недостига некоја од ознаките наведени во член 5 став 1 точ. 2, 4, 6 и 7 од овој правилник, а врз рецептот е ставена ознака за итност или ако од таквиот рецепт може да се заклучи дека лекот е итно потребен, ќе го издаде пропишаниот лек, со тоа што изоставените ознаки ќе ги стави врз рецептот;

3) ако пропишаниот лек е со инкопатибилни состојки — ќе го издаде лекот, држејќи се притоа кон признаените научни начела и кон важечките прописи, а врз рецептот ќе ги означи исправките што ги извршил;

Ако на рецептот е пропишан лек во кој се пречекорени максималните дози, а ветеринарот не ги ставил пропишаните ознаки — ќе го издаде лекот во средна терапевтска доза, сторените исправки ќе ги означи врз рецептот и за тоа дополнително ќе го извести ветеринарот што го издал рецептот.

#### Член 23

Ако по ветеринарски рецепт се издава лек во кој се пречекорени максималните дози, лицето овластено за издавање на лекот ќе го задржи рецептот, а на сопственикот за чие животно лекот е пропишан ќе му издаде покрај лекот и копија на рецептот.

#### Член 24

Лекот по ветеринарски рецепт со ознака на итност мора да се издаде веднаш.

#### Член 25

Ако врз ветеринарскиот рецепт не е означена количината и видот на индиферентната супстанција потребна за изработка на лекот, фармацевтот е дол-

жен врз рецептот да ја назначи количината и видот на супстанцијата што ја употребил при изработката на лекот.

#### Член 26

Ако ветеринарот пропише под скратен назив некој сроден лек кој не е предвиден во Југословенската фармакопеа III или во други прописи, лицето овластено за издавање на лекот е должно при издавањето на таквиот лек врз рецептот да ги испише сите негови составни делови и нивните количини.

#### Член 27

Готовите лекови се издаваат, по правило, во неопштетено фабричко пакување, односно од оригинално фабричко пакување.

Ако готов лек поради подолго стоене може да стане неисправен, лицето овластено за издавање на лекот е должно пред издавањето на таквиот лек да го отвори неговото пакување и да провери дали на лекот има видливи промени врз основа на кои може оправдано да се посомнева во неговата исправност. Ако се посомнева во исправноста на готовиот лек, лицето овластено за издавање на лекот е должно да го запре неговото понатамошно издавање и веднаш да ѝ го достави на овластената организација на здружениот труд за испитување и контрола на лекови.

#### Член 28

Ако при пропишувањето на готовиот лек, кој во прометот се наоѓа во разни облици, големини односно јачини, ветеринарот не го назначи на рецептот обликот, големината, односно јачината на лекот, лицето овластено за издавање на лекот е должно пред издавањето на лекот да го предупреди на тоа ветеринарот и да се обиде со него да се спогоди, ако тоа е можно.

Ако лицето овластено за издавање на лекот нема можности во случајот од став 1 на овој член да се спогоди со ветеринарот, ќе постапи на следниот начин:

1) во поглед на обликот — ќе го издаде најпогодниот облик на лекот, со оглед на упатството за неговата употреба;

2) во поглед на големината на пакувањето — ќе се спогоди со сопственикот на животното за кое лекот е пропишан за големината на пакувањето, ако лекот е пропишан надвор од ветеринарската организација на здружениот труд;

3) во поглед на јачината — ќе издаде лек со помала јачина.

Во сите случаи од став 2 на овој член лицето овластено за издавање на лекот на рецептот ќе го означи обликот, големината односно јачината на издадениот лек.

#### Член 29

Ако ветеринарот при пропишувањето на лекот за кој Југословенската фармакопеа III предвидува разни степени чистота, не го пропише изречно степенот на чистотата, лицето овластено за издавање на лекот ќе издаде почист лек.

#### Член 30

Пред издавањето на магистрален, односно готов лек лицето овластено за издавање на лекот е должно врз ветеринарскиот рецепт да стави штембил на аптеката, датум на изработката на лекот ако лекот се прави, број под кој рецептот е заведен во книгата за рецепти, цена на лекот и свој параф. Ако изработениот лек го издава друго лице овластено за издавање на лекот и тоа е должно врз рецептот да го стави својот параф.

#### Член 31

Магистралните лекови што се издаваат во аптека, како и готовите лекови што при издавањето се вадат од оригиналното пакување, се издаваат, по правило, во следната опрема, и тоа:



- 1) течност — во шишиња со тесно грло;
- 2) пудри во течна состојба — во шишиња со широко грло;
- 3) масти и пасты — во стаклени тегли;
- 4) неподелени прашоци — во тркалезни картонски кутии ако треба да се земаат повеќе пати, односно во хартиени Кесиња ако треба да се употребат одеднаш;
- 5) поделени прашоци и чаеви — во хартиени Кесиња;
- 6) ампули, супозитории, глобули, пилули, капсули од скроб, таблети и пасти — во картонски кутии;
- 7) лекови што се менуваат под дејството на светлина — во потемни садови;
- 8) лекови со силно или мошне слично дејство што се употребуваат во калки — во шишенца за калки или во обични шишенца со капалка.

#### Член 32

На опремата, односно фабричкото пакување на лекот се става сигнатура на која мора да биде отпечатен називот, местото и адресата на аптеката, односно на ветеринарската организација на здружениот труд.

Лековите наменети за внатрешна (перорална, ентерална) употреба, на опремата мораат да имаат сигнатура во бела боја, а лековите наменети за надворешна употреба мораат на опремата да имаат сигнатура во црвена боја со ознака „за надворешна употреба“.

Лицето овластено за издавање на лекот е должно на сигнатурата читливо да напише упатство за употребата на лекот и да го назначи датумот на издавањето на лекот, како и да го стави својот параф. Ако е потребно, покрај краткото упатство на сигнатурата, да се даде пообемно упатство за употребата на лекот, лицето овластено за издавање на лекови е должно упатството да го напише на посебна хартија и да го завери со штембилот на аптеката, односно на ветеринарската организација на здружениот труд и со својот потпис.

Ако ветеринарскиот рецепт се заведува во книгата за рецепти, на сигнатурата мора да се стави и бројот под кој рецептот е заведен во книгата за рецепти.

Ако се издава лек за надворешна употреба кој содржи отровни материји, лицето овластено за издавање на лекот е должно тоа на сигнатурата да го назначи со посебната ознака „отров“.

### V. Евиденција

#### Член 33

Ветеринарските организации на здружениот труд што пропишуваат лекови, се должни да водат евиденција за ветеринарските рецепти издадени за лекови што содржат опојни дроги и психотропни супстанции од член 14 на овој правилник.

Евиденцијата од став 1 на овој член за лековите што содржат психотропни супстанции се води само за магистралните односно за готовите лекови кои не се комбинирани со други активни супстанции.

#### Член 34

Евиденцијата од член 33 на овој правилник ги содржи следните податоци:

- 1) датум на издавањето на ветеринарскиот рецепт;
- 2) име и презиме на ветеринарот што го пропишал лекот;
- 3) име, презиме и адреса на сопственикот на животното за кое е пропишан лекот;
- 4) вид на животното за кое е пропишан лекот;
- 5) назив и количина на пропишаниот лек;
- 6) вид и количина на опојната дрога, односно на психотропната супстанција што ја содржи лекот.

#### Член 35

Ветеринарските организации на здружениот труд што им издаваат лекови на сопствениците на животни што кај нив се на лекување се должни да водат евиденција за набавените и издадените лекови кои содржат опојни дроги и психотропни супстанции. Таа евиденција ги содржи следните податоци:

- 1) датум на набавката, количина на набавениот лек и назив на добавувачот;
- 2) датум на издавањето на лекот;
- 3) име и презиме на ветеринарот што го пропишал лекот;
- 4) назив и количина на издадениот лек;
- 5) вид и количина на опојната дрога, односно на психотропната супстанција што ја содржи лекот;
- 6) име, презиме и адреса на сопственикот на животното за кое е издаден лекот.

#### Член 36

Аптеките и ветеринарските организации на здружениот труд се должни да водат евиденција за набавените и издадените лекови што содржат опојни дроги или психотропни супстанции. Таа евиденција ги содржи следните податоци:

- 1) датум на набавката, количина на набавениот лек и назив на добавувачот;
- 2) датум на издавањето на лекот;
- 3) име и презиме на ветеринарот што го пропишал лекот и назив на организацијата на здружениот труд во која е издаден рецептот;
- 4) назив и количина на издадениот лек;
- 5) вид и количина на опојната дрога, односно на психотропната супстанција што ја содржи лекот;
- 6) име, презиме и адреса на сопственикот на животното за кое е издаден лекот.

Евиденцијата од став 1 на овој член за лековите што содржат психотропна супстанција се води само за магистралните односно готовите лекови што не се комбинирани со други активни супстанции.

#### Член 37

Книгите на евиденцијата од чл. 34, 35 и 36 од овој правилник мораат да бидат заверени од страна на надлежниот орган во републиката односно автономната покраина и мораат да се чуваат три години од денот на запишувањето на последниот издаден рецепт, односно лек.

#### Член 38

Аптеките и ветеринарските организации на здружениот труд се должни да водат евиденција за лековите издадени на рецепт што ги плаќа сопственикот на животното.

Евиденцијата од став 1 на овој член ги содржи следните податоци:

- 1) реден број;
- 2) име и презиме на ветеринарот што го пропишал лекот и назив на организацијата на здружениот труд во која рецептот е издаден;
- 3) вид и количина на издадениот лек;
- 4) име и презиме на сопственикот на животното за кое е издаден лекот;
- 5) цена на лекот и работна такса;
- 6) потпис на лицето овластено за издавање на лекот.

### VI. Завршна одредба

#### Член 39

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8-904/2  
15 март 1974 година  
Белград

Сојузен секретар  
за земјоделство,  
Иво Куштрак, с. р.

288.

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72 и 28/73) и член 8 од Законот за привремено регулирање на плаќањето на основниот данок на надоместоци за услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72, 22/73, 39/73 и 2/74), во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар за финансии пропишува

## П Р А В И Л Н И К

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

#### Член 1

Во Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/72, 4/73, 13/73, 37/73 и 3/74) во член 17 став 1 се менува и гласи:

„Даночен обврзник во смисла на точка 3 став 2 од забелешката кон тар. број 4 на Тарифата е и онаа организација на здружениот труд што ракија или вињак ќе произведе со додаток на алкохол (етанол) и ќе ги пушти во промет како природна ракија, односно како вињак, и тоа без оглед кому таквите произведби ги продала. Врз таквиот промет се пресметува основен данок по стапката одредена во точка 4 на тар. број 4 на Тарифата врз даночната основица утврдена според член 16 од Законот, а данокот платен на алкохолот не може да се из земе од даночната основица. Даночниот обврзник е должен при продажбата на таквите производи на трговски, угостителски и други организации на здружениот труд што вршат продажба на алкохолни пијачки, да постапува според одредбите на член 15 од Законот.“

#### Член 2

Во член 18 по став 5 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Производителската организација на здружениот труд што набавува алкохол под условите од точка 3 на забелешката кон тар. број 5 од Тарифата е должна во писмената изјава што му ја дава на продавачот изречно да наведе за кој вид производство го набавува алкохолот како репродукционен материјал без плаќање данок на промет на производи.“

На алкохолот (етанол) што се набавува на начинот и под условите од точка 3 на забелешката кон тар. број 5 од Тарифата за производство на индустриско вино (Weinwein) за извоз, не се плаќа данок на промет.

Производителот или продавачот на големо што ќе пушти во промет алкохол (етанол) декларираан како природна ракија или како вињак, се смета, во смисла на став 2 точка 2 на забелешката кон тар. број 5 од Тарифата, како даночен обврзник и е должен врз таквиот промет да пресмета и уплати основен данок на промет на производи, по стапката од точка 1 на тој тарифен број, без оглед кому го продал алкохолот.“

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 9 и 10.

#### Член 3

Во член 26 став 3 се менува и гласи:

„Основен данок на надоместоци за услуги не се плаќа на надоместоците за туристички работи со странство, остварени од прометот на странски туристи и на надоместоци што ќе се остварат од организирани посети на домашни туристи на странска

земја со која тие посети се обусловени со посебен договор или спогодба за посети на странски туристи на нашата земја.“

Став 4 се заменува со два нови става, кои гласат:

„Одредбата на точка 1 став 2 на забелешката кон тар. број 1 на Привремената тарифа на основниот данок на надоместоци за услуги (во понатамошниот текст: Привремената тарифа) за продажната цена на производите од увоз што се продаваат на екстерниот купувач на големо, се однесува на случаите кога даночниот обврзник што го извршил увозот на производите во свое име и за своја сметка, му ги продаде тие производи на екстерниот купувач на големо било транзитно било од-складот на увезените стоки. Даночната основица ја сочинува вкупниот износ на позитивната разлика помеѓу продажната и набавната цена, односно маржата, работот, провизијата и др., врз кои се применуваат даночните стапки од тар. број 1 на Привремената тарифа, што се добива кога од фактурираниот износ, пресметан според продажната цена на големо, се одбие вредноста на стоките пресметана според набавната цена на увезените производи.“

Ако основната организација на здружениот труд што врши работи на увоз увезените производи ѝ ги продаде на основна организација на здружениот труд што врши промет на производи на големо, даночната основица по тар. број 1 на Привремената тарифа ја сочинува надоместокот што основната организација на здружениот труд која врши работи на увозот ќе го оствари од таквата продажба. Основната организација на здружениот труд што врши промет на производи на големо пресметува врз надоместокот остварен од продажба на така купени увезени производи на екстерни купувачи на големо основен данок на надоместоци за услуги по тар. број 2 на Привремената тарифа.“

Досегашните ст. 5, 6 и 7 стануваат ст. 6, 7 и 8.

#### Член 4

Во член 48 став 6 по текстот на алинејата „Спортски подводен риболов“ се додава нова алинеја, која гласи:

„Автономен нуркачки спорт:

перки, маски, дишалки, „мокри“ облеки (комплет), појаси со утеги, појаси за спасување (нуркачки), спремници за воздух (еднобочни, двобочни, тробочни), респиратори, апарати за кислород, нуркачки спортски длабиномер, нуркачки часовник, нуркачки нож, декомпресиометар, нуркачки компас, нуркачка светилка, декомпресиона комора, компресор за воздух со висок притисок до 400 m<sup>3</sup> во минута (спортски), резервни делови за респиратори и компресори и резервни филтери за компресори.“

#### Член 5

Во член 55 став 2 точка 1 во одредбата под а) по зборот: „услуги“ се додаваат зборовите: „или во еден и во друг договор“.

#### Член 6

Во член 80 став 1 на крајот се додаваат две нови реченици, кои гласат: „Притоа даночниот обврзник ќе ја извести Службата на општественото книговодство за единствениот рок утврден со самоуправната спогодба во кој сите основни организации на здружениот труд во неговиот состав врз кои, во смисла на член 1а од овој правилник, е пренесена обврската за пресметување и плаќање данок на промет — ќе составуваат и поднесуваат пресметки на аконтациите на данокот на промет. Ако со спогодбата рокот не е одреден, составувањето и поднесувањето на пресметките на аконтациите на данокот на промет за сите основни организации на здружениот труд се врши во рокот кој како најкраток го утврдила која и да било од тие организации на здружениот труд.“

## Член 7

Во член 83 став 2 зборовите: „а му се прилагаат збирни пресметки за сите продавници од територијата на една општина“ се заменуваат со зборовите: „а кон конечната пресметка се прилагаат збирни пресметки за сите продавници од територијата на една општина“.

## Член 8

Во член 93 став 5 се менува и гласи:

„Даночните обврзници составуваат и поднесуваат пресметка на данокот на промет според образецот „ДП — Пресметка на данокот на производи и услуги во прометот за периодот од — до — година“,

кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел“.

## Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-4137/1-74  
12 април 1974 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

Организација на здружениот труд \_\_\_\_\_  
Место \_\_\_\_\_ Општина \_\_\_\_\_  
Шифра на дејноста \_\_\_\_\_  
Број на основната организација на здружениот труд  
во состав на организацијата на здружениот труд \_\_\_\_\_  
ООЗТ \_\_\_\_\_  
Место \_\_\_\_\_ Општина \_\_\_\_\_  
Шифра на дејноста \_\_\_\_\_

Образец ДП

ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД \_\_\_\_\_  
ДО \_\_\_\_\_ ГОДИНА

Реден број	Тарифен број	ВИД НА ПРОИЗВОДИ (СТОКИ) — И УСЛУГИ	Износ на данокот на промет	Уплатено	Разлика	
					+	-
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ОСНОВЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ (2 + 14)</b>						
2	<b>A. Производи (3 до 13)</b>					
3	1	Уплатна сметка 840-2185				
4	2	Уплатна сметка 840-2101				
5	3	Уплатна сметка 840-2117				
6	4	Уплатна сметка 840-2122				
7	4	Уплатна сметка 840-2138				
8	5	Уплатна сметка 840-2143				
9	6	Уплатна сметка 840-2159				
10	7	Уплатна сметка 840-2164				
11	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Уплатна сметка 840-2190				
12	<b>Уплатна сметка 840-21100</b> (Основен данок на промет на производи на промет остварен од вршење на самостојна дејност кој не се обложува во годишен износ)					
13	<b>Уплатна сметка 840-21116</b> (Производи за потребите на ЈНА и производи на кои се плаќа данок при увозот)					
14	<b>B. Услуги (15 до 18)</b>					
15	1	Уплатна сметка 840-21121				

1	2	3	4	5	6	7
16	2	Уплатна сметка 840-21137				
17	3	Уплатна сметка 840-21142				
18	4	Уплатна сметка 840-21158				
19		ВКУПНО А+Б				
		<b>во тоа:</b>				
20		СР Босна и Херцеговина				
21		СР Црна Гора				
22		СР Хрватска				
23		СР Македонија				
24		СР Србија				
25		СР Словенија				
26		САП Војводина				
27		САП Косово				
28		II. ПОСЕБЕН (републички-покраински) ДАНОК НА ПРОМЕТ (29+38)				
29		<b>А. Производи (30 до 37)</b>				
30		<b>Уплатна сметка 840-2208</b> (Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи, кој се плаќа според опшната стапка)				
31		<b>Уплатна сметка 840-2213</b> (Посебен републички, односно покраински данок на промет на моторни возила и на пловни објекти)				
32		<b>Уплатна сметка 840-2229</b> (Посебен републички, односно покраински данок на промет на производи од повисок стандард, зголемени стапки)				
33		<b>Уплатна сметка 840-2234</b> (Посебен републички, односно покраински данок на промет на графички производи што подлежат на плаќање данок)				
34		<b>Уплатна сметка 840-2297</b> (Посебен републички, односно покраински данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и на граѓани)				
35		<b>Уплатна сметка 840-22108</b> (Посебен републички, односно покраински данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и на граѓани)				
36						
37						
38		<b>Б. Услуги (39 до 44)</b>				
39		<b>Уплатна сметка 840-2255</b> (Посебен републички, односно покраински данок на надоместоци за услуги, што го плаќаат организациите на здружениот труд како даночни обврзници)				

1	2	3	4	5	6	7
40	<b>Уплатна сметка 840-2260</b> (Посебен републички, односно покраински данок на надоместоци за услуги, што го плаќаат граѓани и граѓански правни лица во месечни рокови).					
41	<b>Уплатна сметка 840-2276</b> (Посебен републички, односно покраински данок на надоместоци за услуги од граѓани и граѓански правни лица што нередовно се занимаваат со вршење услуги)					
42	<b>Уплатна сметка 840-2281</b> (Посебен републички, односно покраински данок на надоместоци за услуги од приредување игри на среќа)					
43						
44						
45	<b>III. ПОСЕБЕН (општински) ДАНОК НА ПРОМЕТ (46 + 53)</b>					
46	<b>A. Производи (47 до 52)</b>					
47	<b>Уплатна сметка 840-2304</b> (Посебен општински данок на промет на производи што се плаќа според општинската стапка)					
48	<b>Уплатна сметка 840-2325</b> (Посебен општински данок на промет на моторни возила и на пловни објекти)					
49	<b>Уплатна сметка 840-2330</b> (Посебен општински данок на промет на производи од повисок стандард, зголемени стапки)					
50	<b>Уплатна сметка 840-2346</b> (Посебен општински данок на промет на графички производи што подлежат на плаќање данок)					
51	<b>Уплатна сметка 840-2393</b> (Посебен општински данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и на граѓани)					
52	<b>Уплатна сметка 840-23105</b> (Посебен општински данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и на граѓани)					
53	<b>B. Услуги (54 до 59)</b>					
54	<b>Уплатна сметка 840-2351</b> (Посебен општински данок на надоместоци за услуги, што го плаќаат организациите на здружениот труд како даночни обврзници)					
55	<b>Уплатна сметка 840-2367</b> (Посебен општински данок на надоместоци за услуги, што го плаќаат граѓани и граѓански правни лица во месечни рокови)					

1	2	3	4	5	6	7
56	<b>Уплатна сметка 840-2372</b> (Посебен општински данок на надоместоци за услуги од граѓани и граѓански правни лица што не се занимаваат редовно со вршење услуги)					
57	<b>Уплатна сметка 840-2388</b> (Посебен општински данок на надоместоци за услуги од приредување игри на среќа)					
58						
59						

На \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ година

Раководител  
на сметководството,

Претседател  
на Извршниот одбор,

Директор,

289.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „KLEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Kleine Zeitung“, број 38, од 15 февруари 1974 година, кој излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-22/85  
2 април 1974 година  
Белград

Го заменува сојузниот секретар  
за внатрешни работи  
потсекретар,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

291.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Welt“ број 62 од 14 март 1974 година, кој излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/152  
3 април 1974 година  
Белград

Го заменува сојузниот секретар  
за внатрешни работи  
потсекретар,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

290.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LA STAMPA“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „La Stampa“ број 53 од 13 март 1974 година, кој излегува на италијански јазик во Торино, Италија.

Бр. 650-1-12/130  
3 април 1974 година  
Белград

Го заменува сојузниот секретар  
за внатрешни работи  
потсекретар,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

292.

Врз основа на член 14 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73), во врска со одредбата на редниот број 13 на одделот Статистика на образованието од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1974 година, која е составен дел на Одлуката за донесување Програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74), генералниот директор на Сојузниот завод за статистика донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ПОПИС НА УЧИЛИШНИОТ ПРОСТОР НА ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА И НА ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ ВО 1974 ГОДИНА

1. Статистичкото истражување Попис на училишниот простор на основните и средните училишта

и на предучилишните установи ќе се спроведе во периодот од 15 април до 30 јуни 1974 година.

2. Со истражувањето ќе се соберат податоци: за вкупниот фонд и за карактеристиките на училишниот простор на основните и средните училишта, без оглед на бројот на училиштата што тој простор го користат; за фондот и за карактеристиките на просторот на предучилишните установи; за условите под кои секое поодделно училиште, односно предучилишна установа работи и за просторот што го користи; за карактеристиките на наставните простори во училиштата и на просториите за престој на деца во предучилишните установи и за можностите за одвивање на современ начин на образование и воспитување.

3. Истражувањето ќе се спроведе според упатствата и на обрасците што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика.

4. Во спроведувањето на ова истражување учествуваат Сојузниот завод за статистика, републичките и покраинските заводи за статистика, меѓуопштинските заводи за статистика и заводите за статистика на собранијата на општините.

Пополнувањето на пропишаните обрасци ќе го изврши директорот на училиштето, односно директорот на предучилишната установа или лицето што тој ќе го одреди.

5. Инструкторите на Заводот за статистика ќе ги обиколуваат, по потреба, училиштата и предучилишните установи, заради давање стручна помош на лицата од точка 4 став 2 на ова решение.

6. Податоците собрани со ова истражување ќе служат за статистички цели.

7. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0601-2021

19 април 1974 година

Белград

Генерален директор  
на Сојузниот завод  
за статистика,

Ибрахим Латифиќ, с. р.

293.

Врз основа на член 14 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73), во врска со одредбата на редниот број 25 на одделот Земјоделска статистика на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1974 година, која е составен дел на Одлуката за донесување Програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја, за 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74), генералниот директор на Сојузниот завод за статистика донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Истражувањето за трошоците на производството на земјоделски производи во 1973 година ќе се спроведе во април 1974 година и ќе ги опфати сите организации на здружениот труд што вршат земјоделска дејност и произведуваат пченица, пченка, шеќерна репа, сончоглед, компир, оризова арпа, памук, конопово стеблење, соја и сливи пожегачи (свежи и суви); свињи, јуниња, јагниња, бројлери и кравјо млеко.

2. Со ова истражување ќе се соберат податоци за остварените приноси на растениски производи, за остварениот прираст на гоен добиток и гоени пилиња, за вредноста на производството, за потрошокот на човечката работа, за вредноста на ангажираните средства и за трошоците на производството.

3. Истражувањето ќе се спроведе според упатствата и на обрасците, што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика.

4. Во спроведувањето на ова истражување учествуваат Сојузниот завод за статистика, републичките и покраинските заводи за статистика, како и статистичките органи, односно организациите во општините и градовите.

5. Податоците собрани со ова истражување ќе служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0601-2020

16 април 1974 година

Белград

Генерален директор  
на Сојузниот завод за  
статистика,

Ибрахим Латифиќ, с. р.

294

Врз основа на член 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72) и член 6 став 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРЕОСТАНАТИОТ ДЕЛ НА СРЕДСТВАТА ОД ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВРЗ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО 1974 ГОДИНА

1. Во Одлуката за пренесување на преостанатиот дел на средствата на штедните влогови врз Поштенската штедилница во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/74) во точка 2 став 1 се менува и гласи:

„2. Од вкупниот износ на средствата од точка 1 на оваа одлука Народната банка на Југославија ќе пренесе врз Поштенската штедилница во првото тримесечје 250.000.000 динари, а во второто тримесечје 455.000.000 динари.“

Став 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 16

17 април 1974 година

Белград

Претседател на Советот на  
гувернерите  
гувернер  
на Народната банка  
на Југославија,

Бранислав Чолановиќ, с. р.

295.

Организациите на здружениот труд што учествуваат во извозот на кожена и скај галантерија и нараквизи на пленарниот состанок, одржан на 14 јуни 1973 година, склучија и потпишаа Општествен договор за условите и начинот на извозот на кожена и скај галантерија и нараквизи на источноевропските пазари:

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склучување и објавување на општествени договори за начинот и условите за вршење на надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), претставниците на организациите на здружениот труд што учествуваат во извозот на кожена и скај галантерија и нараквизи на источноевропските пазари склучуваат

### ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

#### ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗВОЗОТ НА КОЖЕНА И СКАЈ ГАЛАНТЕРИЈА И НАРАКВИЦИ НА ИСТОЧНОЕВРОПСКИТЕ ПАЗАРИ

##### Член 1

Со овој општествен договор се регулира соработката на организациите на здружениот труд на индустријата на кожена и скај галантерија и нараквизи (во понатамошниот текст: учесниците на договорот) во извозот на источноевропските пазари, во рамките на редовните стоковни и вонстоковни листи, дополнителни, врзани и други надворешнотрговски аранжмани, за следните производи:

— предмети потребни за патници (на пример: транкови — куфери за облека, кутии за шапки, патни торби, ранчеви итн.) торби за купувања, рачни торби, Кесиња, актен ташни, буџелари, порт-монеа, тоалетни торби за несесери, торби за алат, Кесиња за тутун, футроли, стун кутии (на пример: за оружје, музички инструменти, двогледи, накит и слично) и слични контејнери од природна кожа, пресувана кожа, вулканизирани влакна, вештачки пластични материјали, картон или од текстилни ткаенини, од тар. број 42-02/1, 2, 3, 4 и 5;

— кожени нараквизи (машки, женски) од тар. број 42.03/1г, 2г;

— крзнени нараквизи, од тар. број 43.03/3а и б.

##### Член 11

Со цел за единствено настапување при извозот на кожена и скај галантерија и нараквизи, учесниците на договорот се согласија да одредат по една организација на здружениот труд, регистрирана за вршење на надворешнотрговски промет, како носител на работата (во натамошниот текст: носител на работата) за секоја одделна источноевропска земја.

Носител на работата во одделна источноевропска земја ќе биде онаа организација на здружениот труд што ќе ја избереат на пленарниот состанок учесниците на договорот, односно организациите на здружениот труд што во претходната година учествувале во вкупниот извоз во таа источноевропска земја со најмалку 85% од вкупниот извоз на кожена и скај галантерија и нараквизи според стоковните листи.

Носител на работата за одредена источноевропска земја може да биде организација на здружениот труд што ги исполнува следните услови:

1) да е регистрирана за вршење работи на извоз на кожена и скај галантерија, кожена конфекција и нараквизи;

2) да го познава пазарот, односно земјата за која ќе биде носител на работата;

3) да ги докаже постигнатите успеси во извозот на конвертибилен пазар;

4) во својата понуда да ги искаже трошоците на преговарањето и трошоците за извозот — според нивната структура.

Носителот на работата се избира за една година на пленарниот состанок две години однапред.

##### Член 12

Стопанска комора на Југославија — Секретаријатот за кожарско-преработувачка индустрија, врз основа на примените известувања за вршењето на извозот, ќе состави преглед за Сојузниот секретаријат за надворешна трговија заради издавање дозволи за извоз на кожена и скај галантерија и нараквизи во источноевропските земји, со назначување на кои организации на здружениот труд, на кои пазари и за кои количини треба да се издаде дозвола.

Учесниците на договорот се согласни и се обврзуваат со цел за единствено настапување сите работи на извозот на кожена и скај галантерија и нараквизи во редовните стоковни листи да ги обусловуваат со водење на преговори преку организациите на здружениот труд — носители на работите.

Учесниците се договорија за работите вон редовните стоковни листи да не можат да започнат никакви преговори пред што ќе бидат склучени работите според редовните стоковни листи и аранжмани.

##### Член 15

Учесниците на договорот поединечно или повеќе од нив чии интереси се повредени, поради повредата на добрите деловни обичаи можат да поведат постапка пред Судот на честа на Стопанската комора на Југославија.

##### Член 16

Организација на здружениот труд која не се придржува кон овој договор, прави стопански престап од член 139 став 1 точка 3 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство.

Претставници на организациите на здружениот труд на индустријата на кожена и скај галантерија и нараквизи: „Галантекс“ — Пирот, „Елегант“ — Крива Паланка, „Галант“ — Љубљана, „Иднина“ — Витола, „Јадранка“ — Бања Лука, „Мода“ — Велико Градиште, „Торбица“ — Љубљана, „Меркур“ — Бачка Паланка, „Југопластика“ — Сплит, „Пионер“ — Славонски Брод, „Индустрија усња“ — Врхника, „Црвена звезда“ — Сомбор, „Токо“ — Домжалце, „29.Новембар“ — Белград и „Обнова“ — Шабац.

Овој договор го прифатија Стопанската комора на Југославија, на состанокот од 21 ноември 1973 година и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, со актот бр. 17-18133/1 од 18 декември 1973 година.

Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

296.

Организациите на здружениот труд што учествуваат во надворешнотрговскиот промет на разладна опрема, техничка опрема за големи куќини, компресори на воздух и гас, вентилациони и клима уреди и опрема за перење, на пленарниот состанок, одржан на 17 декември 1973 година, склучија и потпишаа Општествен договор за усогласување на цените и другите услови при увозот на разладна опрема, термичка опрема за големи куќини, компресори на воздух и гас, вентилациони и клима уреди и опрема за перење, кој во извод гласи:



„Врз основа на член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 28/72), во врска со член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склучување и објавување на општествени договори за начинот и условите за вршење на надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), претставниците на организациите на здружениот труд што учествуваат во увозот на оваа опрема склучуваат

## ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

### ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ПРИ УВОЗОТ НА РАЗЛАДНА ОПРЕМА, ТЕРМИЧКА ОПРЕМА ЗА ГОЛЕМИ КУЈНИ, КОМПРЕСОРИ НА ВОЗДУХ И ГАС, ВЕНТИЛАЦИОНИ И КЛИМА УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА ПЕРЕЊЕ

#### Член 1

Со овој договор се утврдуваат заедничките права и обврски што ќе ги остваруваат и почитуваат учесниците на договорот во преглед на усогласување на цените и другите услови за купување при увозот на следните производи:

- компресори на воздух и гас (без капсулзани компресори) од тар. број 84.11/2;
- вентилатори од тар. број 84.11/4;
- клима уреди до 300 м<sup>3</sup> од тар. број 84.12/2;
- клима уреди на 300 м<sup>3</sup> од тар. број 84.12/3;
- компресорски машини за ладење од тар. број 84.12/4;
- други машини за ладење од тар. број 84.12/5;
- ладилници за производство на ниски температури од тар. број 84.15/1а;
- други ладилници од тар. број 84.15/16;
- машини за угостителство од тар. број 84.17;
- апарати за перење рубелина над 5 килограми од тар. број 84.40/26;
- смукалки за прав-индустриски од тар. број 85.06/1;
- машини за сечење месо од тар. број 85.06/5а;
- машини за перење садови од тар. број 84.19/1
- шпорети индустриски од тар. број 85.12/3;
- други апарати за мелење храна — индустриски од тар. број 85.06/4б.

#### Член 2

Одредбите од овој договор се применуваат на увозот на производите од член 1 на овој договор без оглед дали тие производи се увезуваат како инвестициона опрема, материјал за инвестициона изградба или како репродукционен материјал.

Учесниците на договорот ќе се придружуваат и кон утврдените посебни услови при увозот на производи што се предмет на овој договор, како и кон важечките прописи што се однесуваат на инвестиционата изградба.

#### Член 6

Учесниците на договорот утврдија, заради постигање поповолни цени и услови на набавката, по квалитетно сервисирање, подобра снабденост со резервни делови и заради унификација на сервиската опрема, за производите од овој договор, да установаат евиденција на движењето на цените на светскиот пазар заради постигање при увозот исти или слични цени што важат за другите странски купувачи на тие производи, како и заради информирање на домашните организации кога ги увезуваат тие производи.

Исто така, заради утврдување на солидноста на работењето на странските партнери на југословенскиот пазар учесниците утврдија, врз база на собраните податоци, да установаат листа на несолидните добавувачи.

#### Член 7

Учесниците на договорот утврдија дека секоја организација на здружениот труд што увезува производи што се предмет на овој договор е должна претходно да ги прибави сите потребни информации за состојбата на светскиот пазар во поглед на цените и другите услови за купување на производите што ги увезува.

За таа цел се формира стручна комисија која врз база на установената евиденција ќе ги дава сите потребни известувања.

Евиденцијата од став 2 на овој член содржи:

- 1) податоци за движењето на цените на светскиот и домашниот пазар;
- 2) податоци за странските фирми што во Југославија имаат оспособена постојана сервисна служба и склад со резервни делови, како и за фирмите што засновале застапнички однос со една од југословенските организации на здружен труд овластена за застапување странски фирми;
- 3) податоци за странските производители што немаат застапник во Југославија, а според своето производство се од интерес за југословенскиот пазар, за да им се овозможи на купувачите директен допир со нив со цел за елиминирање на странските посреднички фирми при купувањето на стоки;
- 4) оцена на солидноста на работењето на странските партнери на југословенскиот пазар врз основа на нивното досегашно работење, како и листа на несолидните добавувачи.

#### Член 8

Организацијата на здружениот труд е должна во постапката за избор на понудувачите, пред конечното одлучување за изборот и пред склучувањето на работата, да прибави мислење од стручната комисија.

Стручната комисија работи врз основа на документацијата што ѝ ја доставува организацијата на здружениот труд што бара мислење.

Документацијата содржи уредни понуди, профактури или преддоговор на странскиот понудувач; проспекти или нацрти на производите, со нивни технички и работни карактеристики; предлог од комисијата на организациите на здружениот труд за најповолниот понудувач, со напореден преглед на другите понудувачи и други исправи што на комисијата можат да ѝ послужат за давање на мислење.

Понудата е уредна ако, во смисла на важечките прописи за условите за увоз на опрема и материјали за инвестициона изградба, ги содржи сите технички и комерцијални податоци потребни за оценување на понудата.

#### Член 17

Увозниците на стоките од овој договор се должни пријавите за склучената работа за увоз, што им ги поднесуваат на надлежните банки, да ги снабдат со изјава дека понудата на странскиот добавувач — содоговорач е разгледувана од стручната комисија одредена со овој договор.

Подносителот на пријавата е должен копија од незаверената пријава да ѝ достави на стручната комисија заради следење на извршувањето на овој договор. Стручната комисија е должна копијата од пријавата да ја користи и да ја чува како деловна тајна.

Претставници на организациите на здружениот труд што учествуваат во надворешнотрговскиот промет: „Јанко Лисјак“ — Белград, „Монтер“ — Загреб, „Прогрес“ — Белград, „Емона“ — Љубљана, ХП „Цавтат“ — Цавтат, „Хлаѓење“ — Загреб, „Гриѓање“ — Загреб, Загребачка млекера — Загреб, Љубљанске млекарне — Љубљана, „Кристал импорт“ — Белград, „Бродокомерц“ — Ријека, „Меркатор инвест“ — Љубљана, „Слобода“ — Чачак, „Енергоинвест“ — Сараево, „Емо“ — Цеље, „Ехос“ — Сараево, „Веруда“ — Пула, „Контал“ — Љубљана, Лошке товарне

хладилников — Шкофија Лока, ИГО — Љубљана, „Фаграм“ — Смедерево, „Универзал“ — Белград, „Универзал“ — Риека, Бродоградилште „Сплит“ — Сплит, Бродоградилште „3. Мај“ — Риека, „Генералтурист“ — Загреб, Бродоградилште „Уљанјк“ — Пула, Омладински туристички центар — Загреб, „Помурка“ — Мурска Сбота, „Соко“ — Мостар, „Унионинвест“ — Сараево, „Раде Кончар“ — Загреб, „Клима“ — Цеље, „Феримпорт“ — Загреб, „Водотерма“ — Белград, „Бродоматеријал“ — Риека, „Бродомеркур“ — Сплит, „Југоелектро“ — Белград, „Фероелектро“ — Сараево, „Електроопскрба“ — Загреб, Рударско-топионичарски басен — Бор, „Благое Давков“ — Скопје, „Метропол“ — Белград, „Енергопроект“ — Белград, „Електротехна“ — Љубљана и „Југотехника“ — Љубљана.“

Оригиналот на овој договор и другата документација се наоѓаат во Стопанската комора на Југославија — Секретаријат за стопански односи со странство.

Овој договор го прифатија Стопанската комора на Југославија, на состанокот од 15 февруари 1974 година, и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, со актот бр. 17-30905/1 од 28 февруари 1974 година.

Овој договор велгува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## 297.

Организациите на здружениот труд што учествуваат во стоквна размена и стопанска соработка со Куба, на пленарниот состанок, одржан на 10 октомври 1973 година, склучија и потпишаа Општествен договор за начинот и условите за вршење надворешно трговски промет на пазарот на Куба, кој во извод гласи:

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со член 11 став 2 од Уредбата за постапката за склучување и објавување на општествени договори за начинот и условите за вршење на надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), претставниците на организациите на здружениот труд што учествуваат во надворешнотрговскиот промет со Куба склучуваат

### ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

#### ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ НА ПАЗАРОТ НА КУБА

##### Член 1

Со овој договор се утврдуваат начинот и условите за вршење на надворешнотрговски промет на пазарот на Куба под кои се подразбира:

- 1) организирано и координирано настапување;
- 2) регионално усогласување на извозот и увозот;
- 3) заедничко планирање и изработка на програмите за извоз и увоз по производи и услуги;
- 4) следење на кубанскиот пазар и преземање соодветни мерки за подобрување на координираниот извоз и увоз.

##### Член 3

Програмата за извоз и увоз се утврдува секоја година до крајот на септември за извоз и увоз во наредната година.

##### Член 4

Програмата за извоз и увоз на стоки, за вршење стопански услуги и други видови економска соработка се утврдува, на предлог од Комисијата за програмирање и извршување на надворешнотрговскиот промет, на пленарен состанок на потписниците на овој договор.

##### Член 7

Организациите на здружениот труд регистрирани за вршење на надворешнотрговски промет вршат извоз и увоз на стопански услуги самите или вршат избор на организација на која ќе и ги доверат тие работи.

##### Член 9

Организациите на здружениот труд регистрирани за вршење на надворешнотрговски промет на стоки и услуги што не се потписници на овој договор, а повремено во текот на годината имаат можности да извезуваат и увезуваат стоки и да вршат стопански услуги за сметка на учесниците на овој договор, се должни при склучувањето на договор за вршење на надворешнотрговски промет во сè да се придржуваат кон одредбите од овој договор.

##### Член 11

Органи за спроведување на овој договор се:

- 1) пленум;
- 2) комисија за програмирање и извршување на надворешнотрговскиот промет.

##### Член 12

Пленумот се состои од по еден овластен претставник на организациите на здружениот труд — учесник во надворешнотрговскиот промет, потписник на овој договор. Секој претставник има еден глас. Пленумот полноважно одлучува ако за одлуката гласаат организациите што во надворешнотрговскиот промет во претходната година учествувале најмалку со 85%.

##### Член 15

Пленумот ги врши следните работи:

- 1) ги утврдува и ги донесува планот и програмата за извоз и увоз;
- 2) врши ревизија на планот и на програмата за извоз и увоз;
- 3) ја следи реализацијата на програмата за извоз и увоз;
- 4) ги разгледува жалбите, приговорите и неспогодбите настанати помеѓу учесниците на овој договор;
- 5) ги разгледува и ги решава другите прашања што се во врска со спроведувањето на овој договор. За работата на пленумот се води записник.

##### Член 16

Комисијата за програмирање и извршување на надворешнотрговскиот промет се состои најмалку од по еден претставник на организациите на здружениот труд: за извоз; за увоз; за производство; за инвестициони работи и за нестоковни услуги.

##### Член 17

Комисијата за програмирање и извршување на надворешнотрговскиот промет се состои од најмалку 5 членови, што ги избира пленумот, со мандат од една година за годината за која пленумот ја донесол програмата во смисла на одредбите од овој договор.

##### Член 18

Комисијата за програмирање и извршување на надворешнотрговскиот промет ги врши следните работи:

1) ја составува и му ја предлага на пленумот програмата за извоз и увоз на стока и за вршење стопански услуги во согласност со одредбите од чл. 2 до 5 на овој договор;

2) ги координира и му ги предлага на пленумот мерките за извршување на програмата за извоз и увоз на стоки и за вршење стопански услуги;

3) го следи и извршувањето на програмата за извоз и увоз на стоки и за вршење стопански услуги;

4) му предлага на пленумот, мерки во случаите на повреда на одредбите на овој договор;

5) го подготвува и го поднесува извештајот на пленумот за извршување на годишната програма за извоз и увоз на стоки и за вршење стопански услуги;

6) дава оценка за исполнувањето на потребните услови за вршење работи од овој договор;

7) врши и други работи за чие извршување е овластен пленумот.

#### Член 23

Покрај одговорноста според важечките прописи, организациите на здружениот труд што не се придржуваат кон одредбите од овој договор одговараат за повреда на добрите деловни обичаи.

#### Член 25

Овој договор се склучува на неопределено време.

Претставници на организациите на здружениот труд што вршат надворешнотрговски промет на пазарот на Куба: Кемиски комбинат — Загреб, „Југолск“ — Белград, „ФАП-ФАМОС“ — Белград, „Бродоимпекс“ — Белград, „Југотекстил“ — Љубљана, „Интерекспорт“ — Белград, „Минел“ — Белград, „Унион-импекс“ — Сараево, „Магнохром“ — Краљево, „УПИ“ — Сараево, Бродоградилите „Тито“ — Белград, Ваљаоница бабра — Севојно, „Технометал-Македонија“ — Скопје, „МАТ“ — Белград, „Центротекстил“ — Белград, „Јединство“ — Загреб, Институт за испитивање материјала СР Србије — Белград, „Текстил“ — Загреб, „Унис-Унискомерц“ — Сараево, „Центропром“ — Белград, „Хемпро“ — Белград, „Технопромет“ — Белград, „Агрохемија“ — Белград, „Искра-Комерц“ — Љубљана, „Агрострој“ — Љубљана, „Крка“ — Ново Место, „Кооператива“ — Нови Сад и „Јадроагент“ — Белград.

Овој договор го прифатија Стопанската комора на Југославија, на состанокот од 15 февруари 1974 година и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, со актот бр. 17-29856/1 од 27 декември 1973 година.

Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

#### 298.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРОН-ХАРТИЈА

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 28 декември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натрон-хартија, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така

што највисоките продажни цени да можат да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/t.
1) натрон-хартија за вреќи	до 6.950
2) натрон-хартија за кабли, изолациони	до 8.393
3) натрон-хартија за гумирање	до 8.078
4) натрон-хартија за битуменизирање	до 8.078
5) натрон-хартија за острачки производи	до 7.634
6) натрон-креп хартија	до 11.964
7) натрон-хартија за кибритник	до 9.526
8) натрон-хартија друга, еднострано мазна	до 7.240
9) натрон-хартија бојосана, еднострано мазна	до 9.221
10) обвивен полунатрон, еднострано мазен	до 4.725

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 35/1 од 16 април 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот утврден во спогодбата.

Претставник на производителите: Теорница сулфатне целулозе, натрон-папира и амбалаже — Маглај.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ивица Ловинчиќ“ — Загреб, „Литопалир“ — Чачак, „Комуна“ — Скопје, „Јединство“ — Грачаница, „Папир-промет“ — Маглај, „Натрон“ — Сплит, Индустрија каблова — Светозарево, „Новкабл“ — Нови Сад, „Аеро-Целџе“ — Целџе, „11 октомври“ — Прилеп, Комбинат „Белишке“ — Белишке, „Кромос“ — Белград, Маглајска картонажа — Маглај, „Гумирница“ — Велење, „Хромос-картон-Кутрилин“ — Загреб, „Карбон“ — Загреб, „Грмеч“ — Белград, „Папир“ — Белград, „Папирграфика“ — Љубљана, „Кемокомбинат“ — Загреб, „Драва“ — Осиек, Полиетиленка“ — Бихак, „Милоје Закиќ“ — Крушевац, и „Лепенка“ — Нови Кнежевац.

#### 299.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРОН КРАФТ-ЛАЈНЕР ХАРТИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 22 јануари 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натрон крафт-лајнер хартија, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена за натрон крафт-лајнер хартија 125—250 gr/m<sup>2</sup> да изнесува до 7, 50 дин/kg.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе

ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 180/1 од 16 април 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот утврден во спогодбата.

Претставници на производителите: творница сулфатне целулозе, натрон-папира и амбалаже Маглај и Творница сулфатне целулозе и папира „Симо Димиќ“ — Плашки.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ивица Ловинчиќ“ — Загреб, Комбинат „Белишќе“ — Белишќе, Комбинат „Било-Калник“ — Копривница, Картовка „Авала“ — Белград, „Душан Петронијевиќ“ — Крушевац, „Фопа“ — Владичин Хан, „Картонажна товарна“ — Љубљана, „Липовица“ — Липљан и „Стеван Филиповиќ“ — Валево.

### 300.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРОН ВРЕКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 28 декември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натрон вреки, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 33%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 36/1 од 16 април 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот утврден во спогодбата.

Претставници на производителите: Творница сулфатне целулозе, натрон-папира и амбалаже — Маглај, „Ивица Ловинчиќ“ — Загреб, „Литопатир“ — Чачак и „Комуна“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 138 купувачи-потрошувачи назначени во посебниот прилог кон Спогодбата, кој се наоѓа во документацијата на Стопанската комора на Југославија.

### 301.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РОТО ХАРТИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 24 јануари 1974

година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рото хартија, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) рото-новинска хартија	до 4,40
2) рото-офсет ЧРОФ хартија во макари за списанија	до 4,60
3) средно фина офсет-хартија во макари	до 5,20
4) средно фина хартија сатинирана во макари, 56—80 gr/m <sup>2</sup>	до 6,20

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 252/1 од 12 април 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: Товарна целулозе и папира „Гуро Салај“ — Кршко и Фабрика целулозе и папира „Матроз“ — Сремска Митровица.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Форум“ — Нови Сад, „Политика“ — Белград, „Борба“ — Белград, „Рилиндија“ — Приштина, „Нова Македонија“ — Скопје, „Дело“ — Љубљана, „Вечер“ — Марибор, „Љубљански дневник“ — Љубљана, „Вијесник“ — Загреб, „Ослобођење“ — Сараево, „Графика“ — Загреб, „Људска правда“ — Љубљана, „Мариборски тиск“ — Марибор, „Глас“ — Белград, „БИГЗ“ — Белград, „Југопапир“ — Белград, и „Ивица Ловинчиќ“ — Загреб.

### 302.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГЛАВИ, КАБИНЕТИ И ДРУГИ ОДРЕДЕНИ ДЕЛОВИ ЗА МАШИНИ ЗА ШИЕЊЕ

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 4 декември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за глави, кабинети и други одредени делови за машини за шиене, предвидени во ценовникот кој е составен дел на спогодбата, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек за 21%, а според Ценовникот кој е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 756/5 од 11 април 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Багат“ — Задар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Меркатор“ — Љубљана, „Велепроммет“ — Вуковар, „Тргопроммет“ — Загреб, „Истра“ — Пула, „Метал“ — Бања Лука, „Минчета“ — Дубровник, „Стотекс“ — Нови Сад, „Тргопродукт“ — Панчево, „Млава“ — Петровац на Млави, „Ангрпроммет“ — Ниш и „Грмија“ — Приштина.

### 303.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОЧНА ХРАНА ОД АНИМАЛНО ПОТЕКЛО ПРОИЗВЕДЕНА ВО КАФИЛЕРИИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 22 јануари 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за добиточна храна од анимално потекло произведена во кафилерии, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени така што највисоките продажни цени да можат да изнесуваат, и тоа за:

- 1) месно брашно — 0,09 динари по протеинска единица или 4,92 динари за 1/kg со 55% протеин;
- 2) месно-коскено брашно — 0,09 динари по протеинска единица, или 3,58 динари за 1/kg со 40% протеин;
- 3) сурово-коскено брашно — 0,07 динари по протеинска единица, или 2,03 динари за 1/kg со 29% протеин;
- 4) коскено брашно — 0,16 динари по единица на фосфор;
- 5) техничка маст — 5 динари 1/kg.

2. Престанува да важи работот што производителските организации на здружениот труд им го одобрувале на трговските организации, а другите услови на продажбата (каса-сконто, начин на испораката, транспортната амбалажа и др.) остануваат на постојното ниво.

3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 936/3 и 267/1-2-3 од 12 април 1974 година.

5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од депот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Котекс-тобус“ — Љубљана, ПИК „Съеме“ — Сесвете, „Гавриловиќ“ — Петриња, ПК „Београд“ — Падинска Скела, ПК „Брчко“ — Брчко, КИК „Помурка“ — Мурска Сабота, Комунално предузеће и зеленило — Сомбор, „ПИК“ — Кикинда, „Венац“ — Нови Сад, „Инекс“ — „Црвена застава“ — Крагуевац, „Јухор“ — Светозарево, „Србија-10. Октобар“ — Велика Плана, ПИК „Беље“ — Дарда, „1. Мај“ — Чачак, „Митрос“ — Сремска

Митровица, „ХИВ“ — Брање и Индустија туккала и хемијских производа „Дворови“ — Дворови.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Агрокомбинат“ — Марибор, Кметиски комбинат „Хмезад“ — Жалец, „ВЖК“ — Љутомер, ПИК „Гуро Салај“ — Валово, ПИК „Пазин“ — Пазин, „Емона“ — Љубљана, Кметиски комбинат — Горња Радгона, „Гавриловиќ“ — Петриња, ПК „Београд“ — Падинска Скела, КИК „Помурка“ — Мурска Сабота, ПИК „Беље“ — Дарда, „Србија-10. Октобар“ — Велика Плана, „Митрос“ — Сремска Митровица, ПИК „Съеме“ — Сесвете, „Инекс“ — „Црвена звезда“ — Крагуевац, Кметиски комбинат „Птуј“ — Птуј, КГП „Кочевље“ — Кочевље, „Перутнина“ — Птуј, „Житопродукт“ — Крагуевац, „Агросавез“ — Сомбор, Ветеринарски завод — Земун, „Серво Михаљ“ — Зрењанин, „Продуктива“ — Нови Сад, ПК „Елан“ — Србобран, Кметиско господарство-Шкофја Лока, „Котекс-тобус“ — Љубљана, „Млиноктест“ — Ајдовщина и „Унионимпекс“ — Сараево.

### 304.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕМЕНТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 27 декември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за цемент, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени така што највисоките цени да изнесуваат, и тоа:

	Дин./т.
1) ПЦ-250	385
2) ПЦ-350	430,80
3) ПЦ-450	495
4) ПЦ-550	617,15
5) П-700	421,60
6) Л-700	1.233,30
7) салодур	571,40
8) бел цемент 250	898,25
9) бел цемент 350	1.055,50
10) металуршки цемент 250	385
11) металуршки цемент 350	430,80

2. Цените од точка 1 на оваа спогодба се однесуваат на цементот пакуван во вреќи од по 50 kg натоварен во возило франшко складот на производителот.

При испораката на цементот во растурена состојба цените од став 1 на оваа точка се намалуваат за 40 динари по една тона.

3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 260/2 од 19 април 1974 година.

5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Салонит Анхово“ — Анхово, Цементарна Трбовље — Трбовље, „Далмацијацемент“ — Солин, Творница цемента „Слобода“ — Подсусед, Истарске творнице цемента и Хидратизираног вапна — Пула, Творница цемента — Умаг, Беоцинска фабрика цемента — Беоцин, Фабрика цемента „Нови Поповац“ — Поповац, Фабрика цемента „ШАР“ — Генерал Јанковиќ, Фабрика за цемент „Усје“ — Скопје и Цементара „Азот“ — Горажде.

Претставници на купувачите - потрошувачи: „Хидроградња“ — Сараево, „Обнова“ — Лиштица, „Крајина“ — Вања Лука, „Прогрес“ — Зеница, „Сервис-импорт“ — Титоград, „Унис“ — Сараево, „Темпо“ — Загреб, „Грамаг“ — Загреб, „Градис“ — Љубљана, „Лавчевик“ — Сплит, „Пионир“ — Ново Место, „Развитак“ — Метковик, „Грамакс“ — Љубљана, „Дрвопроект“ — Вуковар, „Сеча“ — Скопје, „Инград“ — Целе, „Караорман“ — Скопје, „Смрека“ — Марибор, „Рад“ — Белград, „Јавор“ — Битола, „Бетон“ — Нови Сад, „Гранит“ — Скопје, „Копалник“ — Белград, „Бетон“ — Скопје, „Коритник“ — Призрен, „Југомонт-Југобетон“ — Загреб и „Балкан“ — Нови Сад.

липиќ Илије Младен, Пернар Луке Драго, Пипан Јожефа Бранко, Погарчиќ Ивана Чедомир, Полиќ Халида Амир, Поповиќ Младена Лука, Радумило Милоша Гојко, Симиќија Вукосава Борислав, Шеховиќ Салиха Енес, Шпириќ Павла Драго, Шпириќ Стојана Јово, Шундрица Илије Иленко, Василиќ Остоје Љубо;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ливанчиќ Руде Браќо;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Хаџимеровиќ Салка Алија;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ

Адамовиќ Николе Славко, Агиќ Мехе Мустафа, Бајиќ Луке Рајко, Бојаниќ Милана Мирко, Џвијановиќ Остоје Чедомир, Чавар Марка Франьо, Чоло Хурема Мехмед, Ђано Јусуфа Абдулах, Ѓоралиќ Хасана Сеад, Дошеновиќ Видоје Вид, Џанан Салиха Фериз, Ђидиќ Карла Иван, Ѓукиќ Војина Владимир, Глибо Марка Франьо, Хајдер Фехке Мујо, Хрустановиќ Сулејмана Исмет, Ивановиќ Владислава Тихомир, Јакешевиќ Нике Илија, Јарановиќ-Периќ Марка Љубица, Јашаревиќ Мустафе Мујо, Јовановиќ Марка Борислав, Кандиќ Николе Драго, Кљајиќ Ѓуке Стојан, Комлениќ Миле Миле, Кордиќ Јурџ Дане, Костиќ Јове Крстан, Кудра Халида Екрем, Кудра Илије Миленко, Кудзовиќ Сулејмана Касим, Куртиќ Реџе Сулејман;

Лациќ Стипе Бранко, Липовац Хусеина Мехмед, Лукиќ Пеје Јозо, Мариќ Ѓоке Стево, Милаќ Анте Јосип, Миланковиќ Николе Стево, Мисимовиќ Орућа Исмет, Павловиќ Јове Саво, Пениќ Млађена Милорад, Пипиќ Мехмеда Мухамед, Прохан Мехе Захид, Рожиќ Милана Јово, Рукавина Јефрема Иван, Салчиќ Мехе Муниб, Сараќ Салиха Смаил, Станковиќ Тасе Ратимир, Стојчиќ Јозе Миле, Шахман Халила Сејдо, Шариќ Шукрије Мирсад, Шебаљ Петра Илија, Шипка Василије Владо, Видиќ Раде Перо, Војиќ Јусуфа Мухарем, Зјајиќ Салиха Салих.

Бр. 198

22 ноември 1973 година

Белград

Претседател на  
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

## ОДЛИКУВАЊА

### У К А З

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чолиќ Селима Хасан, Китиќ Стевана Велимир, Лисица Стојана Никола, Поздерац Смаилов Алија, Војновиќ Милана Драго;

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Чолиќ Мирка Ристо, Хаџиосмановиќ Мује Тазим, Кандиќ Николе Славко, Лулиќ Ловре Анѓун;

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бегиќ Беѓе Ибро, Чадорчиќ Ибраќима Муамер, Ѓелиќ Лује Душан, Ѓук Фехке Расим, Дрча Јове Рајко, Илиќ Милована Ѓорђе, Јаковљевиќ Лазара Јован, Јокиќ Љубана Михајло, Јовановиќ Милана Даница, Јукица Анте Јуре, Јусуфовиќ Нурије Ибраќим, Карачиќ Анте Здравко, Катиќ Ивана Франьо, Класан Иве Винко, Лисица Остоје Николе, Луќач Спасоје Марко, Лукиќ Милана Остоја;

Малиќ Фране Бранко, Маодуш Саве Веселин, Мешкиќ Бајре Халил, Милиќ Савана Мирко, Па-

### У К А З

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ  
ЗРАЦИ**

Богдановиќ Панте Радиша, Драшковиќ Радована Миливоје, Ердџанов Петра Иван, Јевремовиќ Љубомира Драгољуб, Ковачевиќ Ђура Перо, Круниќ Војислава Радојко, Петковиќ Милана Светомир, Поповиќ Божидара Добривоје, Воркапиќ Ђура Божидар;

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Богдановиќ Радула Радомир, Бошковиќ Милограда Душан, Брајевиќ Милана Михаило, Дамњановиќ Богдана Милан, Ђекиќ Милана Драгослав, Глиштиќ Вучете Радош, Катаниќ Ђорѓа Благица, Пејовиќ Гаше Ђорђе, Турудија Богдана Станко;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА  
СВЕЗДА**

Беџириќ-Стевовиќ Аџима Ксенија, Ђорђевиќ Неде Крста, Филиповиќ-Димитријевиќ Видосава Даринка;

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Павловиќ Светозара Слободан, Радивојевиќ-Здравковиќ Василија Љубица, Радојчиќ Станка Марко, Салијевиќ Мифтара Беља, Скакиќ-Младеновиќ Војислава Радмила, Спасојевиќ Драгољуба Михајло, Валента Светислава Бранислава;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН  
ВЕНЕЦ**

Анделфингер Ивана Стјепан, Ђириќ Михајла Властимир, Лазиќ Петра Коста, Лончаревиќ Богдана Ђорђе, Матиќ Тодора Игњат, Михајловиќ Здравка Властимир, Петровиќ Велимира Милица;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**

Андриќ-Спасојевиќ Вукоја Слободанка, Аврамовиќ Жарка Јованка, Лазаревиќ-Павковиќ Богољуба Марија, Наумовски Наума Стојмир, Ојданиќ Сретена Радомир, Станковиќ-Јовановиќ Јована Зорица.

Бр. 199  
23 ноември 1973 година  
Белград

Претседател на  
Републиката,  
Јосип Броз Тито, д. р.

**У К А З**

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за заслуги во развивањето на соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Фондот на Обединетите нации за техничка помош на земјите во развој

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

dr Myer Cohen.

Бр. 200  
23 ноември 1973 година  
Белград

Претседател на  
Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

**У К А З**

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН  
ВЕНЕЦ**

Нимани Шукри Цавид;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА  
СВЕЗДА**

Куртешки Мустафе Илијаз, Ругова-Нимани Шукри Сафета, Вакиќ Томе Илија;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН  
ВЕНЕЦ**

Гаши Аљуша Аљущ;

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-  
РЕН ВЕНЕЦ**

Рамадани Јусуфа Јајущ;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ**

Деспотовиќ Марка Божидар, Димитријевиќ Трајка Божидар, Пуља Ибрахима Имер;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Доброши Рамадана Дрита, Иса Исе Решад, Зе-  
нуни Зуна Тамил;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**

Сојева Таира Цеват;

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Џанић Михаила Љубомир, Сахити Зенеља Си-  
нан, Вељковић Вељка Спира, Зурнаџиу Ђаљадина  
Етхем;

— за долгогодишната работа и за особени за-  
слуги во ширењето на просветата и културата и за  
успеси во образованието, воспитувањето и подго-  
тувањето на младите за корисни членови на опште-  
ството

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**

Основното училиште „16. Новембар“, Косовска  
Каменица;

— за особени заслуги и постигнати успеси во  
работата од значење за социјалистичката изградба  
на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Земјоделската задруга, Ораховац.

Бр. 201  
23 ноември 1973 година  
Белград

Претседател на  
Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

**СОДРЖИНА:**

	Страна
279. Одлука за дополненија на Одлуката за условите и за начинот за остварување на развојната премија — — — — —	549
280. Одлука за зголемување на царинските стапки за увоз на одредени производи —	549
281. Одлука за измена на Одлуката за обврската за прибавување согласност за увоз на одделни стоки — — — — —	549
282. Одлука за одредување на стоковниот контингент за злато во 1974 година — — —	550
283. Одлука за дополненија на Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка — — — — —	550
284. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	551
285. Решение за одредување на сезонски гранични премини за меѓународен сообраќај	570
286. Правилник за измени на Правилникот за техничките нормативи за заштита на нисконапонски мрежи и на припаѓачките трансформаторски станици — — — — —	570
287. Правилник за пропишување и издавање на лекови што се употребуваат во ветеринарството и за водење евиденција —	570
288. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги —	574
289. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Kleine Zeitung“	578
290. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „La Stampa“ — —	578
291. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ —	578
292. Решение за спроведување на статистичкото истражување Попис на училишниот простор на основните и средните училишта и на предучилишните установи во 1974 година — — — — —	578
293. Решение за спроведување на истражувањето за трошоците на производството на земјоделски производи — — — — —	579
294. Одлука за измена на Одлуката за пренесување на преостанатиот дел на средствата од штедните влогови врз Поштенската штедилница во 1974 година — — — — —	579
295. Општествен договор за условите и начинот на извозот на кожена и скај галантерија и нараквизи на источноевропските пазари — — — — —	580
296. Општествен договор за усогласување на цените и другите услови при увозот на разладна опрема, термичка опрема за големи кујни, компресори на воздух и гас, вентилациони клима уреди и опрема за перење — — — — —	580
297. Општествен договор за начинот и условите за вршење надворешнотрговски промет на пазарот на Куба — — — — —	582
298. Спогодба за промена на затечените цени за натрон-хартија — — — — —	583
299. Спогодба за промена на затечените цени за натрон крафт-лајнер хартија — —	583
300. Спогодба за промена на затечените цени за натрон вреќи — — — — —	584
301. Спогодба за промена на затечените цени за рото хартија — — — — —	584
302. Спогодба за промена на затечените цени за глави, кабинети и други одредени делови за машини за шиене — — — — —	584
303. Спогодба за промена на затечените цени за добиточна храна од анимално потекло произведена во кафилерији — — — — —	585
304. Спогодба за промена на затечените цени за цемент — — — — —	585
Одликувања — — — — —	586

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.  
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —  
Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17